



# СЛУ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издаше на српскохрватски, односно хрваткосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото кинговодство 60802-603-21943

Четврток, 31 мај 1984

БЕЛГРАД

БРОЈ 28

ГОД. XL

Цена на овој број е 39 динари. – Претилатата за 1984 година изнесува 1.425 динари. Рок за рекламации 15 дена. – Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претилатата 651-732; Телекс 11756

279.

Врз основа на член 68 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 17/78 и 5/82), во врска со член 125 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83 и 70/83), врз основа на согласноста на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

## УРЕДБА

**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ОПШТЕСТВЕНИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА МОЖАТ ДА КОРИСТАТ И ДА ПЛАЌААТ УСЛУГИ НА ПРЕВОЗ ШТО ГИ ВРШАТ СТРАНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ВО МЕГУНАРОДНИОТ ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАЌАЈ**

### Член 1

Во Уредбата за условите под кои општествени правни лица можат да користат и да плаќаат услуги на превоз што ги вршат странски железници во меѓународниот железнички сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/82, 56/83 и 71/83) во член 1 став 3 во првата реченица на крајот се додаваат запирка и зборовите: „како и налог за плаќање спрема странство во вредноста на услугата на превозот на странска релација (образец НЈБ – бр. 1450) до железничката благајна која истиот ќе го доставува на овластената банка на корисникот на услугите на превоз“.

### Член 2

Во член 2 по став 2, се додаваат нови ст. 3 и 4, кои гласат:

„Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе се казни за стопански престап железничка транспортна организација, ако во рокот на втасувањето на плаќањето на обврската на превоз од страна на корисникот на услугите на превоз не поднесе налог за пренос на девизите на овластената банка за работи со странство на корисникот на услугите или не води уредна документација за побарувањето од домашните корисници за услугите на превоз што ги вршат странските железници во меѓународниот железнички сообраќај.

За дејствието од став 3 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице кај железничката транспортна организација со парична казна во износ од 2.000 до 10.000 динари.“

### Член 3

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 192  
10 мај 1984 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Борисав Сребриќ, с. р.

280.

Врз основа на член 177 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83 и 70/83), Сојузниот извршен совет донесува

## УРЕДБА

**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ДЕПОЗИТ НА ДИНАРИТЕ ШТО ГРАЃАНИТЕ ИМААТ ПРАВО ДА ГИ ИЗНЕСАТ ОД ЈУГОСЛАВИЈА**

1. Во Уредбата за полагање депозит на динарите што граѓаните имаат право да ги изнесат од Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/83) во член 4 став 1 во точка 8 на крајот се додава запирка и зборовите: „односно на граѓаните што имаат живеалиште во пограничните општини, за дванаесет преминувања годишно, ако не постои меѓудржавна спогодба за малограничен промет“.

Во точка 9 на крајот точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додаваат нови точ. 10 до 14, кои гласат:

„10) студенти што се наоѓаат на редовно школување во странство и студенти што заминуваат на стручни екскурзии во странство;

11) граѓани – сопственици на недвижности во странство;

12) деца до 14 години возраст;

13) граѓани што примаат пензија или инвалиднина во странство;

14) борци и нивните членови на семејствата при патување заради посета на историски места и споменици.“

Во став 2 во точка 1, по зборовите: „научно-техничка“ се додаваат зборовите: „и културно-просветна“.

Точка 7 се менува и гласи:

„7) самостојни занаетлии што вршат дејност со средства на трудот во сопственост на граѓани, како и домашни лица кои самостојно вршат рибарска и земјоделска дејност и слободни уметници од областа на сликарството, вајарството, применетата и друга ликовна уметност, за четири преминувања во текот на календарската година за што потврда издаваат надлежните стопански комори, односно надлежните здруженија во републиките и покраините.“

2. Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 208  
31 мај 1984 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Милка Планиќ, с. р.

**281.**

Врз основа на член 57 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/73, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83 и 66/83), врз основа на усогласените ставови со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

**УРЕДБА****ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ, НАМАЛУВАЊЕ, ОДНОСНО УКИНУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ****Член 1**

Во Уредбата за зголемување, намалување, односно укинување на стапките на основниот данок на промет на определени производи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 11/77, 30/77, 62/77, 10/78, 16/78, 41/78, 42/78, 7/79, 19/79, 23/79, 24/79, 33/79, 35/79, 57/79, 7/80, 27/80, 30/80, 38/80, 3/81, 26/81, 55/81, 67/81, 9/82, 27/82, 47/82, 66/82, 70/82, 14/83, 63/83, 68/83 и 12/84) член 1 се менува и гласи:

„На прометот на производите од точ. 1, 2, 8 и 9 од тар. број 2 на Тарифата на основниот данок на промет (во натамошниот текст: Тарифата) која претставува составен дел на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот (во натамошниот текст: Законот), се плаќа основен данок на промет на производи, и тоа на:

- |                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1) моторен бензин и авионски бензин: | Дин/лит. |
| - од 86 октани .....                 | 15,947   |
| - од 98 октани и над 98 октани ..... | 16,776   |
| 2) дизел-гориво:                     |          |
| - Д-1 .....                          | 12,365   |
| - Д-2 .....                          | 12,603   |
| - Д-3 .....                          | 12,537   |

На прометот на дизел-гориво Д-1 и Д-2 што организациите на здружен труд на градскиот сообраќај го набавуваат под условите и на начинот што се определени во член 6 од Законот, за погон на моторните возила во градскиот и приградскиот сообраќај, не се плаќа основен данок на промет на производи.

На прометот на дизел-гориво Д-2 што за погон на своите трактори и земјоделската механизација и на тракторите и земјоделската механизација на своите кооперанти - индивидуални земјоделски производители ги набавуваат земјоделските организации на здружен труд под условите и на начинот што се определени во член 6 од Законот - се плаќа данок од 5,740 Дин/лит.;

Дин/лит.

- |  |       |
|--|-------|
| 3) масло за горење екстра-лесно (ЕЛ) .....     | 1,936 |
| 4) масло за горење лесно-специјално (ЛС) ..... | 1,941 |

На прометот на масло за горење екстра лесно (ЕЛ) и лесно-специјално (ЛС), ако се користат за намените од став 3 на точка 8 од тар. број 2 на Тарифата, се плаќа основен данок на промет од 20,419 Дин/л односно од 20,792 Дин/лит.;

## 5) масло за горење:

Дин/лит.

- |                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| - лесно (Л) .....               | 0,350 |
| - средно (СР) .....             | 0,522 |
| - тешко (Т) .....               | 0,886 |
| - тешко металуршко (ТМ-1) ..... | 0,352 |
| - тешко металуршко (ТМ-2) ..... | 0,750 |

Не се плаќа основен данок на промет на производи според тар. број 2 на Тарифата на петролеј за осветление.

Одредбите на забелешката кон тар. број 2 од Тарифата се применуваат и на прометот на производите од овој член.”

**Член 2**

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 209

31 мај 1984 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Милка Планини, с. р.

**282.**

Врз основа на член 105а став 2 и член 22 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 1/80, 38/80 и 21/84), во соработка со надлежните органи на републиките и автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

**ОДЛУКА****ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ**

1. Просечната цена на увозната нафта, франко југословенска граница, се утврдува врз основа на остварените цени на увозната нафта во периодот од последното зголемување на цените до денот на утврдувањето на просечната цена на увозната нафта, а според продажниот курс на САД долар, односно на клириншкиот долар на денот на утврдувањето на просечната цена на увозната нафта зголемена за 5%.

Зголемување на просечната цена на увозната нафта може да се врши по истекот на три месеци од денот на последното зголемување на тие цени, ако просечната цена на увозната нафта е зголемена за 5% во однос на просечната цена на увозната нафта што е утврдена при последното зголемување на цените, или и порано ако просечната цена на увозната нафта е зголемена за повеќе од 5%.

2. Организациите на здружен труд што произведуваат нафта, можат своите продажни цени, франко производител, да ги формираат до нивото на просечната цена на увозната нафта од соодветен квалитет од точка 1 на оваа одлука, на ФОб паритет, без зголемување на продажниот курс на доларот за 5%.

3. Организациите на здружен труд што произведуваат деривати на нафта можат своите продажни цени за одделни деривати на нафта што се применети на пазарот во претходниот период, а се формирани според прописите, да ги зголемат во височина на зголемувањето на цените на нафтата според точка 1 од оваа одлука, при постапно воспоставување на следните паритетни односи помеѓу цените

на нафтата и цените на одделни деривати на нафтата и тоа:

(Нафта)	100
1) моторен бензин:	
- 86 октани	135
- 98 октани	155
2) гасно масло дизел-гориво:	
- Д-1	130
- Д-2	124
- Д-3	121
3) масло за горење екстра-лесно (ЕЛ)	124
4) масло за горење лесно-специјално (ЛС)	122
5) масло за горење мазут:	
- лесно (Л)	102
- средно (СР)	92
- тешко металуршко (ТМ-1) и средно металуршко	101
- тешко (Т)	80
- тешко металуршко (ТМ-2)	88
6) примарен бензин	130
7) млазно гориво (ГМ-1)	131

Цените на другите млазни горива се формираат во паритет со цената на млазното гориво (ГМ-1)

8) течен гас (пропан, бутан и пропан-бутан смеша)

Цените на другите течни гасови се формираат во паритет со цената на пропанот и бутанот

9) битумен 40/200

Цените на другите битумени се формираат во паритет со цената на битуменот 40/200

10) авио-бензин 80/87

Цените на другите авио-бензини се формираат во паритет со цената на авио-бензинот 80/87

11) базни масла (БМ-90 I.V.)

Цените на другите базни масла се формираат во паритет со цената на базните масла (БМ-90 I.V.) а според индексот на вискозитетот.

Паритетите од став 1 на оваа точка постапно ќе се воспоставуваат до крајот на 1986 година.

Цените на производите од одредбите под 1 до 4 на став 1 од оваа точка формирани според паритетите од став 1 на оваа точка важат франко пумпна станица, а ако прометот не се врши преку пумпна станица, цените важат франко склад на купувачот.

Цените од одредбите под 5 до 11 на став 1 од оваа точка формирани според паритетите од став 1 на оваа точка важат франко натоварено во вагон, автоцистерна или танкер во местото на производителот.

4. Организациите на здружен труд што произведуваат други деривати на нафта вклучувајќи и минерални мазива, можат своите продажни цени што се применети на пазарот во претходниот период, а се формирани во согласност со прописите, да ги зголемат со зголемување на просечната цена на увозната нафта според точка 1 од оваа одлука, односно со зголемување на цените на базните масла и адитивите според одредбите на точ. 1 и 3 на оваа одлука, сразмерно со учеството на базните масла и адитивите во цената на минералните мазива.

5. Организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на прометот на деривати на нафта можат на цените од точка 3 став 1 одредбите под 1 до 4 од оваа одлука, да засметаат учество за покривање на трошоците на прометот на мало, и тоа за:

1) моторен бензин:	
- од 86 октани	5%
- од 98 октани	5%
2) гасно масло - дизел гориво:	
- Д-1	5%
- Д-2	5%
- Д-3	5%
3) масло за горење екстра-лесно (ЕЛ)	5%
4) масло за горење лесно-специјално (ЛС)	5%

Организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на прометот на нафта можат на цените на дериватите на нафта од точка 3 на став 1 одредбите под 5 до 11 и на точка 4 од оваа одлука да засметаат учество за покривање на трошоците на прометот и тоа за:

1) масло за горење - мазут:	
- лесно (Л)	2%
- средно (СР)	2%
- тешко металуршко ТМ-1 и средно металуршко	2%
- тешко (Т)	2%
- тешко металуршко (ТМ-2)	2%
2) млазно гориво (ГМ-1)	5%
Учеството за покривање на трошоците на прометот на другите млазни горива се формира во паритет со учеството на покривање на трошоците на прометот на млазното гориво (ГМ-1)	
3) примарен бензин	-
4) битумен 40/200	2,5%
Учеството на покривање на трошоците на прометот на другите битумени се формира во паритет со учеството за покривање на трошоците на прометот на битуменот 40/200	
5) аромати:	
- бензин	2,5%
- толуен	2,5%
- МП-ксилен	2,5%
- оксиген	2,5%
- стил-бензен	2,5%
6) специјален бензин за справачи за подмачкување со масло	3%
7) специјален бензин за гума	3%
Учеството за покривање на трошоците на прометот на другите специјални бензини се формира во паритет со учеството за покривање на трошоците на прометот на специјалниот бензин за гума	
8) медицински бензин	3%
9) авио-бензин 80/87	5%
Учеството за покривање на трошоците за прометот на другите авио-бензини се формира во паритет со учеството за покривање на трошоците на прометот на авио-бензинот 80/87	
10) white-шиприт 140/200	2,5%
11) петролкокс калциниран регулар	3%
Учеството за покривање на трошоците на прометот на другите видови петролкокс се формира во паритет со учеството за покривање на трошоците на прометот на петролкоксот калциниран регулар	
12) петролеј за осветление	3%
13) петролеј за мотори	3%

14) петролеј за сигнали	3%	
15) парафин кристален белен	3%	
Учеството за покритие на трошоците на прометот на другите парафини се формира во паритет со учеството за покритие на трошоците на прометот на парафинот кристален белен		
16) базни масла (БМ-90 I.V.)	3%	
Учеството за покритие на трошоците на прометот на другите базни масла се формира во паритет со учеството за покритие на трошоците на прометот на базните масла (БМ-90 I.V.) а според индексот на вискозитетот.		
17) рафинати и дестилати - вретенски дестилат ВЕД	2,5%	
Учеството за покритие на трошоците на прометот на другите рафинати и дестилати се формира во паритет со учеството за покритие на трошоците на прометот на вретенскиот дестилат ВЕД		
18) минерални мазива	6%	
Организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на прометот на течен гас, можат на цените од точка 3 став 2 одредба под 8 на оваа одлука да засметаат учество за покритие на трошоците на прометот на големо и на мало и други трошоци, во вкупен износ, и тоа:		
1) за покритие на трошоците за понење на шишиња, контејнери и садови - резервоари што се вградени во моторни возила		3,517 Дин/kg
2) за покритие на трошоците на прометот на мало на шишиња, контејнери и садови - резервоари што се вградени во моторни возила		7%
3) за покритие на трошоците за складирање на течен гас		1,098 Дин/kg
4) за покритие на трошоците на прометот на големо на шишиња, контејнери и резервоари од кои се врши полнење на садови-резервоари што се вградени во моторни возила, како и за покритие на трошоците на прометот на големо кога испорака се врши во стабилни резервоари и низ цевководи, освен ако испорака се врши на индустриски потрошувачи, полилиници и фарми		1,5%
5) за покритие на трошоците на прометот на големо кога испорака се врши во стабилни резервоари и низ цевководи на индустриските потрошувачи, полилиници и фарми		1,5%
Учеството за покритие на трошоците на прометот утврдено според одредбите на ст. 2 и 3 од оваа точка претставува вкупен износ од кој сите организации на здружен труд што се занимаваат со работи на прометот на деривати на нафта од тие ставови ги покриваат своите трошоци во прометот на тие производи.		
6. Ако организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на прометот на течен гас набавуваат течен гас од домашно производство и од увоз, можат цената на техниот гас на големо, односно на мало да ја формираат		

со примена на просекот помеѓу набавната цена за течен гас од домашно производство и набавната цена за течен гас од увоз, земајќи ги предвид и количините (пондерирање), и на така формираната цена можат да засметаат учество за покритие на трошоците на прометот на мало и на прометот на големо и другите трошоци утврдени во точка 5 став 3 од оваа одлука.

7. Во цените од точка 3 на оваа одлука се вклучени износите за посебни намени во согласност со прописите, и тоа за:

	Дин/лит.
1) моторни бензини од 86 и 96 октани	0,111
2) гасно масло-дизел гориво:	
- Д-1	0,123
- Д-2	0,126
- Д-3	0,128
3) масло за горење екстра-лесно (Л)	0,126
4) масло за горење лесно-специјално (ЛС)	0,126
	Дин/kg
5) масло за горење - мазут	0,150
6) млазно гориво	0,150
7) течен гас	0,150
8) авио-бензин	0,150

8. На цените од точка 3 на оваа одлука се додава износ за посебни намени, во согласност со самоуправната спогодба на организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на деривати на нафта и организациите на здружен труд што се занимаваат со увоз на деривати на нафта, и тоа за:

	Дин/лит.
1) моторни бензини од 86 и 98 октани	1,111
2) гасно масло-дизел-гориво:	
- Д-1	0,123
- Д-2	0,126
- Д-3	0,128
3) масло за горење екстра-лесно (ЕЛ)	0,126
4) масло за горење лесно-специјално (ЛС)	0,126
	Дин/kg
5) масло за горење - мазут	0,150
6) млазно гориво	0,150
7) течен гас	0,150
8) авио-бензин	0,150

Средствата од став 1 на оваа точка организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на деривати на нафта ќе ги уплатуваат на посебна сметка на Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи кај Службата на општественото книговодство до 15. во месецот за претходниот месец.

9. На цените формираны според точ. 3 и 5 од оваа одлука се додава износ за посебни намени во согласност со прописите на надлежните органи на општествено-политичките заедници, и тоа за:

	Дин/лит.
1) моторни бензини од 86 и 96 октани	0,178
2) гасно масло - дизел-гориво:	
- Д-1	0,203
- Д-2	0,208
- Д-3	0,211
3) масло за горење екстра-лесно (ЕЛ)	0,207
4) масло за горење лесно-специјално (ЛС)	0,207
	Дин/kg
5) течен гас	0,300

10. На цените на дериватите на нафта формиран и според точ. 3 и 5 од оваа одлука се додаваат износи за:

дин./лит.

1) моторен бензин од 86 октани	15,349
2) моторен бензин од 98 октани	13,610
3) гасно масло - дизел-гориво:	
- Д-1	6,476
- Д-2	6,362
- Д-3	6,096
4) масло за горење екстра-лесно (ЕЛ)	7,143
5) масло за горење лесно-специјално (ЛС)	7,044
6) масло за горење-мазут	3,500

Средствата од став 1 на оваа точка организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на деривати на нафта ќе ги уплатуваат на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство до 20. во месецот за претходниот месец.

Средствата од став 1 на оваа точка согласно со самоуправната спогодба организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на деривати на нафта, организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на нафта, организациите на здружен труд што се занимаваат со увоз на нафта, односно на деривати на нафта, организацијата на здружен труд Југословенски нафтовод и банките што го следат увозот на нафта, ќе се користат:

1) за покритие на трошоците на краткорочните странски кредити за увоз на нафта и на деривати на нафта, во согласност со енергетските биланси на Југославија за 1981, 1982, 1983 и 1984 година;

2) за покритие на курсните разлики во 1982, 1983 и 1984 година по странските кредити што ги користела за изградба на југословенскиот нафтовод организацијата на здружен труд Југословенски нафтовод;

3) за покритие на разликата во цената, додатните транспортни трошоци и додатните манипулативни трошоци, настанати по основ на позајмување на деривати на нафта од стоконите резерви во 1981, 1982 и 1983 година, односно до денот на враќањето;

4) за покритие на трошоците по основ на курсните разлики настанати во врска со работите на увозот на нафта во 1982, 1983 и 1984 година, што се вршат како наплата на стоки и услуги извршени од страна на организациите на здружен труд од Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Налозите за користење на тие средства ги издава Народната банка на Југославија врз основа на претходно извршената пресметка;

5) за покритие на разликата помеѓу цената на нафтата што е увезена во 1983 година и цената на нафтата остварена над цените на дериватите на нафта утврдени со Одлуката за највисоките цени на нафтените деривати и за начинот на формирање на цените на нафтените деривати („Службен лист на СФРЈ”, бр. 66/82), со Одлуката за начинот на формирање на цените и за определување на највисокото ниво на цените на нафтата и нафтените деривати, на средствата за ладење на мотори и на маслото за хидраулични кочници („Службен лист на СФРЈ”, бр. 18/83), со Одлуката за начинот на формирање на цените и определување на највисокото ниво на цените за нафта и нафтените деривати („Службен лист на СФРЈ”, бр. 48/83) и Одлуката за начинот на формирање на цените и за определување на највисокото ниво на цените за нафтата и на дериватите на нафта („Службен лист на СФРЈ”, бр. 68/83).

11. На цените на дериватите на нафта формиран и според точ. 3 и 5 од оваа одлука се додава основен данок на промет на производи во согласност со прописите.

12. На цените на дериватите на нафта формиран и според точ. 3 и 5 од оваа одлука, се додава надомест за па-

тишта во согласност со прописите на надлежните органи на општествено-политичките заедници, и тоа за:

1) моторни бензини:	Дин./лит.
- од 86 октани	6,056
- од 98 октани	5,875
2) гасни масла - дизел-горива:	
- Д-1	5,987
- Д-2	6,117
- Д-3	6,300

13. На цените на моторните бензини од 86 и 98 октани и на гасните масла - дизел-горива Д-1, Д-2 и Д-3, формиран и според точ. 3 и 5 од оваа одлука, се додава надомест за патнишата во согласност со соодветниот договор и со прописите на надлежните органи на републиката, односно автономната покраина, и тоа за:

	Дин./лит.
1) моторни бензини	
- од 86 октани	5,200
- од 98 октани	5,421
2) гасни масла - дизел-горива:	
- Д-1	2,000
- Д-2	2,000
- Д-3	2,000

Средствата од став 1 на оваа точка, согласно со договорот на републиките и автономните покраини, ќе се користат за повлекување на странски кредити за развој на сообраќајот, енергетиката и основното земјоделско производство.

14. На цените на моторните бензини од 86 и 98 октани и на гасните масла - дизел-горива Д-1, Д-2 и Д-3, формиран и според точ. 3 и 5 од оваа одлука, се додава надомест за развој на рудниците на јаглен во Југославија во износ од еден динар по еден литар, на цените на маслото за горење екстра лесно (ЕЛ) и маслото за горење - лесно специјално (ЛС), формиран и според точ. 3 и 5 од оваа одлука - износ од два динари по еден литар, а на цените на маслото за горење - мазут, формиран и според точ. 3 и 5 од оваа одлука - износ од 0,60 динари за еден килограм.

Ако маслото за горење - мазут служи како технолошко гориво, на цените на маслото за горење - мазут, формиран и според точ. 2 и 4 од оваа одлука, се додава надомест за развој на рудниците на јаглен во Југославија од 0,25 дин./кг.

Под масло за горење - мазут што служи како технолошко гориво, во смисла на став 2 од оваа точка, се подразбира масло за горење - мазут што се троши за технолошки цели во следните процеси: во производството на сурово железо во високите печки; во производството на челик во Сименс-Мартиновите печки; во производството на алуминиум во сите фази (процес на разлагање на бокситот со помош на натриумхидроксид, процес на запарување заради добивање глиница, процес, на производство на глиница во фазата на калцинација, односно печење на алуминиумхидрат, процес во собирањите печки за одржување на електролитен алуминиум во течна состојба на определена темпратура, процес во собирањите печки за ларски легури на алуминиум; во производството на бакарени во пламените печки; во топењето на алошки во рафинацијата во топлинските на олово, цинк и антимон; во производството на огноотпорни материјали во ротационите печки; во синтеррањето на керамички производи; во топењето на суровини (кварцен песок, доломит, натриум фелдспат, калцинирана сода и др.); во стакларските печки, во производството на амбалажно и шупливо стакло; за потрошу-

вачка во термоелектраните на мазут што се вклучени во електроенергетскиот систем, а почнале да работат пред 31 декември 1982 година.

Како доказ дека маслото за горење - мазут, служи како технолошко гориво во смисла на став 3 од оваа точка се поднесуваат писмена изјава и писмена порачка од купувачот.

Одредбите на ст. 1 и 2 од оваа точка не се однесуваат на гасното масло - дизел-гориво Д-2, што земјоделските организации на здружен труд го набавуваат за погон на своите трактори и земјоделската механизација и за тракторите и земјоделската механизација на нивните кооперанти - индивидуалните земјоделски производители.

Средствата од ст. 1 и 2 на оваа точка ќе се користат согласно со договорот и со прописите на републиките и автономните покраини за унапредување и развој на рудниците на јаглен во Југославија.

Ако големите потрошувачи набавуваат деривати на нафта директно од производителот, производителот е должен износот на надоместите од ст. 1 и 2 на оваа точка да го уплати на посебна сметка во републиката односно во автономната покраина во која се врши крајната потрошувачка на дериватите на нафта.

15. Организациите на здружен труд се должни во рок од осум дена од денот на применувањето на цените од точ. 2 и 3 на оваа одлука, да достават до Сојузната заедница за работи на цените известување за цените формирани во согласност со одредбите на тие точки.

Известувањето за цените содржи податоци за просечната цена на увозната нафта формирана според точка 1 од оваа одлука, како и податоци за цената на домашната нафта формирана според точка 2 од оваа одлука.

Ако врз основа на податоците од известувањето за цените од став 1 на оваа точка Сојузната заедница за работи на цените оцени дека цените не се формирани според одредбите од оваа одлука, ќе постапи според одредбите на член 55 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените.

16. При првото зголемување на цените на нафтата и на дериватите на нафтата според одредбите на точ. 2 и 3 од оваа одлука, како цени од претходниот период се сметаат цените на нафтата и на дериватите на нафтата утврдени во Одлуката за начинот на формирање на цените и за определување на највисокото ниво на цените за нафта и нафтени деривати („Службен лист на СФРЈ”, бр. 68/83).

17. Со денот на почетокот на применувањето на цените формирани според одредбите од оваа одлука, односно Одлуката за определување на производитите и услугите од надлежност на сите општествено-политички заедници за кои самоуправните организации и заедници не се должни да доставуваат известувања за цените до надлежните органи за работи на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/84) престанува да важи Одлуката за начинот на формирањето на цените и за определување на највисокото ниво на цените за нафта и нафтени деривати („Службен лист на СФРЈ”, бр. 68/83).

18. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 210  
31 мај 1984 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Милка Планишиќ, с. р.

## 283.

Врз основа на член 105а став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 1/80, 38/80 и 21/84), во соработка со надлежните органи на републиките и автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ И СТОКИ НА ПРУГИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ

1. Организациите на здружен труд што вршат превоз на патници и стоки на пругите на југословенските железници (во натамошниот текст: организациите на здружен труд) можат цените на своите услуги што се утврдени во редовни и повластени тарифни табlici за превоз на патници и во тарифни табlici за превоз на колски пратки, а кои според прописите постоеле на денот на влегувањето во сила на оваа одлука, да ги зголемат, при задржување на постојните тарифни ставови, и тоа за:

1) превоз на патници до 20%

2) превоз на стоки - колски пратки до 28%

под услов да не се врши прекласификација на стоките.

2. Организациите на здружен труд се должни, во рок од осум дена од денот на применувањето на цените од точка 1 на оваа одлука, да достават до Сојузната заедница за работи на цените, до републичките заедници за работи на цените и до покраинските заедници за работи на цените известување за цените формирани во согласност со одредбите на таа точка.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 207  
31 мај 1984 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Милка Планишиќ, с. р.

## 284.

Врз основа на член 103б став 1 точка 3 од Законот за поморската и внатрешната пловидба („Службен лист на СФРЈ”, бр. 22/77 и 23/82), во врска со чл. 2 и 3 од Уредбата за условите што мораат да ги исполнуваат луците односно пристаништата за меѓународен сообраќај и пловните патишта на кои важи меѓународниот и меѓудржавниот режим на пловидбата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/83), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛУКИ И ПРИСТАНИШТА НАМЕНЕТИ ЗА МЕЃУНАРОДЕН СООБРАЌАЈ

1. За меѓународен сообраќај се определуваат следните луци: Копар, Изола, Пиран, Умаг, Новиград, Пореч, Ровињ, Пула, Раша, Ријека, Мали Лошин, Сењ, Масленица, Задар, Шибеник, Примоштен, Сплит, Карделево, Метковик, Корчула, Дубровник, Херцег-Нови, Будва, Котор и Бар.

2. За меѓународен сообраќај се определуваат следните пристаништа: Апатин, Осиек, Вуковар, Нови Сад, Белград, Панчево, Прахово и Сента.

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 јуни 1984 година.

Е. п. бр. 190  
17 мај 1984 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Милка Планиќ, с. р.

285.

Врз основа на член 33 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82 и 7/84), Сојузниот извршен совет донесува

**ОДЛУКА  
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА  
НА ДАВАЧКАТА ЗА ЦАРИНСКО ЕВИДЕНТИРАЊЕ  
ВО 1984 ГОДИНА**

1. Во Одлуката за височината на давачката за царинско евидентирање во 1984 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/84) во точка 2 во одредбата под 2 во табелата по тарифниот број 15.07/5а се додава нов тарифен број 15.07/6а-1, кој гласи:

„15.07/6а-1 Масло од репка и од маслодајна репка, сурово”.

2. Оваа одлука се применува од 1 јануари 1984 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е.п. бр. 179  
25 април 1984 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Милка Планиќ, с. р.

286.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за плаќање давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ”, бр. 63/80), во согласност со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

**ОДЛУКА  
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ  
НА СТОКИТЕ НА КОИ СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ДА-  
ВАЧКА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОПТ-  
ВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ ВО 1984  
ГОДИНА**

1. Во Одлуката за определување на стоките на кои се плаќа посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки во 1984 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 71/83 и 21/84), во точка 3 во одредбата под 4 во табелата по тарифниот број 15.07/5а се додава нов тарифен број 15.07/6а-1, кој гласи:

„15.07/6а-1 Масло од репка и маслодајна репка, сурово”.

2. Оваа одлука се применува од 1 јануари 1984 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 178  
10 мај 1984 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Борисав Сребриќ, с. р.

287.

Врз основа на член 53 став 1 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82 и 7/84), врз основа на согласноста на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

**ОДЛУКА  
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА СТАПКА НА  
УВОЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ ВО 1984 ГО-  
ДИНА**

1. На увозот на масло од репка и од маслодајна репка, сурово, од тар. број 15.07/6а-1 во 1984 година не се плаќа царината што е утврдена во Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ”, бр. 27/78, 29/83 и 7/84).

2. Оваа одлука се применува од 1 јануари 1984 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 177  
10 мај 1984 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Борисав Сребриќ, с. р.

288.

Врз основа на член 347 точка 10 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

**ОДЛУКА  
ЗА ОТВОРАЊЕ АМБАСАДА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕ-  
ПУБЛИКА НИКАРАГВА**

1. Се отвора Амбасада на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Никарагва, со седиште во Манагуа.

2. Сојузниот секретаријат за надворешни работи ќе преземе мерки за извршување на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 191  
17 мај 1984 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Милка Планиќ, с. р.

289.

Врз основа на член 274 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

**ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА КООРДИНАЦИЈА НА СОРАБОТКАТА ПОМЕГУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И ЕВРОПСКАТА ЕКОНОМСКА ЗАЕДНИЦА (ЕЕЗ), ЕВРОПСКАТА ЗОНА НА СЛОБОДНА ТРГОВИЈА (ЕФТА) И ОРГАНИЗАЦИЈАТА ЗА ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА И РАЗВОЈ (ОЕСД)**

1. Се формира Комисија за координација на соработката помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија, од една страна и Европската економска заедница (ЕЕЗ), Европската зона на слободна трговија (ЕФТА) и Организацијата за економска соработка и развој (ОЕСД), од друга страна – (во натамошниот текст: Комисијата).

2. Комисијата ги обезбедува и усогласува ставовите на заинтересираните сојузни органи на управата и на сојузните организации и обезбедува неопходна координација на активностите во спроведувањето на политиката во областа на односите на Социјалистичка Федеративна Република Југославија со ЕЕЗ, ЕФТА и ОЕСД.

Комисијата организира и обезбедува постојана соработка на заинтересираните сојузни органи на управата и на сојузните организации со републичките органи на управата и со покраинските органи на управата по прашања од областа на односите на Социјалистичка Федеративна Република Југославија со ЕЕЗ, ЕФТА и ОЕСД, како и друга соработка на сојузните органи на управата и на сојузните организации со самоуправните и други организации и заедници, со општествените организации, со коморите и општите здруженија и со организациите на здружен труд по прашања од таа област.

3. Тргувајќи од утврдената политика во областа на соработката ЕЕЗ, ЕФТА и ОЕСД, а врз основа на следењето и анализирањето на состојбата во таа област, Комисијата зазема ставови, утврдува оценки и предлози и дава иницијативи за преземање мерки заради развивање и унапредување на таа соработка и за тоа го известува Сојузниот извршен совет, а може известувања да доставува и до сојузните, републичките и покраинските органи, како и до самоуправните организации и заедници.

4. Комисијата има претседател и 13 членови.

Претседателот на Комисијата го именува Сојузниот извршен совет од редот на своите членови.

Членови на Комисијата се:

- 1) сојузниот секретар за надворешна трговија;
- 2) претседателот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита;
- 3) заменикот на претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија;
- 4) заменикот на претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски;
- 5) заменикот на претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство;
- 6) член на Претседателството на Стопанската комора на Југославија;
- 7) заменикот на генералниот директор на Сојузниот завод за општествено планирање;
- 8) помошник на сојузниот секретар за надворешни работи;
- 9) помошник на сојузниот секретар за финансии;

10) вицегубернерот на Народната банка на Југославија;

11) директорот на Сојузниот завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка;

12) директорот на Сојузниот завод за статистика;

13) секретарот на Координациониот одбор за односи со странство на Стопанската комора на Југославија.

Кога Комисијата ги разгледува определени прашања што според својата природа бараат соработка со републичките и покраинските органи на управата или се од значење за нивната работа, во работата на Комисијата учествуваат и претставници на тие органи.

Комисијата има секретар.

5. Комисијата донесува деловник за својата работа.

6. Стручните и административните работи за потребите на Комисијата ги обезбедува Генералниот секретаријат на Сојузниот извршен совет.

7. Оваа одлука се објавува во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 184

22 март 1984 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
д-р Мијат Шукловиќ, с. р.

290.

Врз основа на член 29 став 1 точка 10 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82 и 7/84), на предлог од сојузниот секретар за финансии, Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА, УРЕДИ И ИНСТРУМЕНТИ, НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТАА ОПРЕМА ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ВО ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО, КАКО И ЗА ГРАЃАНИТЕ ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА ШТО СЕ ОСЛОБОДЕНИ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА**

1. Се утврдуваат специфичната опрема, уредите и инструментите за организациите на здружен труд, што се ослободени од плаќање царина врз основа на член 29 став 1 точка 10 став 1 од Царинскиот закон, и тоа:

Тарифен број на Царинската тарифа	На и м е н у в а њ е
1	2
73.18/2а-3	Други рабни цевки, други Ех. Челични цевки за транспорт на кал, со прибор
73.21/16	Конструкции или делови за згради и нивни делови Ех. Хируршки оперативни сали, во елементи за монтирање (модуларни хируршки единици), обложени со специјална пластична маса, со електричен развод и приклучоци за централен систем за развод на гасови



1	2	1	2
73.40/4д	Други производи од железо или челик Ех. Резервоари за чување на дејонизирана и деминерализирана вода, од нефтосувачки челик		трични; други машини, уреди и опрема, и нивни делови; Друго Ех. - Казани со дупли ѕидови, со зафатнина од 3.000 литри за загревање и стерилизација на кал со помош на пара со низок притисок - Лиофилизатор - апарат за сушење на крвна плазма и на други производи - Апарати за приготвување компреси на определена температура, за физиотерапија (хидроколатор) - Инкубатор за одгледување микроорганизми во атмосфера на јаглендиоксид
84.10/4б	Ротациони пумпи, освен оние од точка 1 на овој тарифен број, други Ех. Полжавести пумпи за потискување на кал, со славина		
84.11/16-2в7	Компресори, стабилни, други Ех. Компресори за апарати за аеросол-терапија		
84.11/4а-3	Вентилатори, други Ех. Вентилатори за операциони кабинни	84.18/16	Центрифуги, други Ех. - Центрифуги со и без ладење, за биолошки испитувања, освен за испитувања на моч - Центрифуги за одвојување компоненти на човечка крв
84.12/1	Самостојни машини за климатизација кои содржат вентилатор и елементи за менување на температура и влажноста на воздухот, со капацитет до 167,4 MJ/x Ех. Клима-уреди за уфрлување на стерилен воздух во операциони сали	84.18/2а	Уреди и апарати за филтрирање или пречистување на гасови (вклучувајќи и воздух) Ех. Уреди за механичко и биолошко филтрирање и стерилизација на воздух со термичка обработка, за операциони сали и интензивна нега
84.15/36	Други фрижидери и разладна опрема, други Ех. - Криостат-апарат за чување на биолошки материјали на ниски температури - Апарат за производство на ниски температури (најмалку - 20°C) за крвна плазма - Специјални разладни уреди за депонирање крв	84.18/2е	Уреди и апарати за филтрирање или пречистување на други течности Ех. - Апарати за производство на деминерализирана и стерилизирана вода за употреба за здравствени цели - Уреди за филтрирање, загревање, дозирање и др. на вода за хидротерапија - Мембрански уреди за стерилна филтрација на инфузиони раствори Апарати за производство на дејонизирана вода
84.17/2д	Машини и уреди за стерилизација и пастеризација Ех. Автоматски автоклави за стерилизација на раствори во вреќички од пластична маса		
84.17/2ф	Машини и уреди за дестилација и евапоризација Ех. Супердестилатори со термокомпресор	84.19/2а	Други машини за миене, чистење и сушење Ех. - Апарати за миене на трансфузиони шишиња - Автоматски машини за миене и стерилизација на лабораториско стакло
84.17/2х	Машини, уреди и слична лабораториска опрема, електрично загревани или незагревани, за обработка на материјали со менување на температурата, како што е греење, варење, пржење, дестилација, ректификација, стерилизација, пастеризација, парење, сушење, евапоризација, кондензација или разладување, освен машини или уреди за домаќинство; грејачи на вода, неелектрични	84.19/2в	Други машини за пакување Ех. - Машини за пакување и завиткување на медицински пинцети - Апарат за затворање на трансфузиони шишиња (перглување) - Машини за пакување на артикли за еднократна употреба во здравството (шприцеви, сонди, катетери и др.)

1	2	1	2
84.19/2f	Други машини, друго Ех. Апарати за дозирање конзерванс на крв		– Специјални колички за пренос на храна во болници, опремени со специјални садови и прибор – Специјални колички за пренос на лешеве
84.20/1g	Ваги за мерење, други Ех. Креветски ваги за мерење пациенти	90.01/1a	Леќи, призми, огледала и други оптички елементи, за очила, оптички обработени
84.22/2e	Други дигалки Ех. Хидраулични дигалки за хидротерапија	90.01/16	Ех. Стакла за очила Контактни леќи
84.22/66	Транспортери со гумена или челична лента Ех. Транспортер за кал врз база на движење на лентата со сопствен погон	90.07/1a	Специјални фотографски апарати за индустрија и медицина Ех. – Камери за флуорографско снимање на белите дробови – Фундус – камери за снимање на окото
84.59/8л	Други машини и механички уреди, други Ех. – Лабораториски мешалки со грејач – Мелници со валјаци за мелење кал – Челични силоси, пластифицирани од внатрешната страна, со зафатнина од 24 m <sup>3</sup> со вградени уреди за мешање на кал и за автоматско дозирање на минерална вода – Челични силоси, пластифицирани од внатрешната страна, со зафатнина од 13,5 m <sup>3</sup> за депонирање на кал, со вграден механизам за мешање и со уред за исфрлување на кал – Гасни стерилизатори за стерилизација на медицински инструменти со етилен-оксид – Маткалки за спрувети	90.09	Проектори на слики (освен кинематографски проектори); апарати за увеличување или намалување на фографији (освен кинематографски) Ех. Специјални апарати за читање на филмови
		90.10/36	Уреди за автоматско развивање и сушење на рендгенски филмон
		90.10/3в	Други апарати и опрема што се користат во фотографски или кинематографски лаборатории што не се распоредуваат ни во еден друг тарифен број на оваа глава; друго Ех. Уреди за регенерација на фиксир
84.61/2г-2	Други славини, вентили и слични уреди, други, други Ех. – Специјални циркуларни тушеви за масажа на крвни садови – Специјални тушеви за терапија со минерална вода	90.11/1	Електронски и протонски микроскопи Ех. Електронски микроскопи за потребите на здравството, со прибор
		90.12/2	Други оптички микроскопи Ех. Микроскопи за потребите на здравството, со прибор
85.19/1з	Други командни и разводни табли Ех. – Управувачки орман – Контролни табли, со припаѓачки уреди на посторјка за терапија со кал	90.13/1a	Рефлектори до 10 kW Ех. Операциони ламби (рефлектори) со прибор
87.11	Колички за инвалиди со мотор или без мотор, или механички задвижувани на друг начин	90.17/1f	Електромедицински апарати: дијатермички високофреквентни и краткобранови апарати Ех. Апарати за микробранова терапија
87.14/36	Други возила, без механички погон, друго Ех. – Рачни колички за транспорт на кал со сандак отпорен на хемиската агресивност на кал	90.17/12	Електромедицински апарати, друго Ех.

1		1	2
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Офталмометри и крајсполариметри</li> <li>- Спалт-ламби за офталмолошка дијагностика</li> <li>- Инкубатори за предвремено родени деца</li> <li>- Електрохируршки аспиратори, со прибор</li> <li>- Вакуум-екстрактори, електроекстрактори за породување, со прибор</li> <li>- Апарати за контролирано и асистирано дишење</li> <li>- Апарати за ултра-звучна дијагностика, со прибор</li> <li>- Апарати за мерење на протокот на крв (cheorlethysmograph)</li> <li>- Аудиометри – апарати за испитување на слух, со кабина и без кабина</li> <li>- Уреди за површинска хипотермија</li> <li>- Компресор што ја лади и тера водата низ душекот на кој лежи болниот</li> <li>- Електромиографи – апарати за испитување на активноста на мускулите</li> <li>- Апарати за уролошки испитувања – апарат за дробење камен во бабулето и бубрегот преку ултра-звук</li> <li>- Апарати за мерење и контрола на волуменот и капацитетот на гасови во крвта и во белите дробови</li> <li>- Апарати за испитување на работата на срцето под оптоварување</li> <li>- Ласерски апарати за користење на ласерски зраци во терапија и хирургија</li> <li>- Апарати за регистрација на разни функции на организмот (пишувачи)</li> <li>- Апарати за непрекинато снимање на работата на срцето со касети за следење 24 или 48 часа (holter)</li> <li>- Уреди за катетеризација на срцето и за посматрање и фотографска регистрација на физиолошките параметри</li> <li>- Осцилоскопи и осцилографи</li> <li>- Диференцијални зајакнувачи на импулсот на виталните функции, со модули</li> <li>- Електрохируршки ножеви, со прибор</li> <li>- Електрохируршки пили за трауматологија и коскена хирургија, со прибор</li> <li>- Електроенцефалографи – апарати за снимање на мозокот, со прибор</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Апарати за вештачко синхронно испитување на виталните функции (psihological monitor)</li> <li>- Дефибрилатори-апарати за дефибрилирање на срцето, со ЕКГ пишувач и монитор</li> <li>- Апарати за вештачко синхронно дишење, со прибор (асистори и вентилатори на белите дробови)</li> <li>- Вештачки дијализатори на крв – терапевтски апарати за отстранување на штетните состојки во крвта од организмот (замена на природната функција на бубрезите)</li> <li>- Хепарински пумпи за апарати за дијализа</li> <li>- Осцилатонометар</li> <li>- Медицински гојнометри-апарати за мерење на подвижноста на зглобовите</li> <li>- Пневмоергометри</li> <li>- Пулмотест-апарати за испитување на белите дробови, со кабина или без кабина</li> <li>- Бодитест-апарати за испитување на работата на белите дробови и срцето во мирување и под оптоварување</li> <li>- Региструвачки апарати за испитување на коагулацијата на крвта</li> <li>- Термографи-апарати за дијагностика врз база на инфрацрвени зраци</li> <li>- Апарати за масажа под медицинска контрола</li> <li>- Апарати за масажа на крвните садови</li> </ul>
	90.17/2		<p>Забарски инструменти и апарати</p> <p>Ех.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Уреди за изработка на скелетирани протези од специјални легури (визил-лабораторија)</li> <li>- Насадни инструменти за забарски машини (коленици и насадници)</li> </ul>
	90.17/3а		<p>Хируршки инструменти, апарати и прибор</p> <p>Ех.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Апарати и инструменти за криохирургија</li> <li>- Операционен уред за операција на окото</li> <li>- Специјални инструменти за неврохируршки оперативни зафати</li> <li>- Специјални хируршки инструменти за кардиоваскуларна хирургија</li> <li>- Специјални хируршки инструменти за операција на окото</li> <li>- Специјални инструменти за трауматологија и ортопедија</li> <li>- Специјални инструменти за пластична хирургија</li> <li>- Дерматом-ножеви за пресадување на кожа</li> </ul>

1	2	1	2
90.17/36	Дијагностички инструменти, апарати и прибор Ех. - Ендоскопи-апарати и инструменти за преглед на внатрешните шуплини, со прибор - Периметри за офталмолошка дијагностика - Ректоскопи-апарати за ректални прегледи - Гастродуоденоскопи-апарати за преглед на жолчните патишта, желудникот и дванаесетпрстното црево - Панендоскопи-апарати за преглед на гастродуоденалниот тракт, со прибор - Колпоскопи-апарати за гинеколошки прегледи	90.20/1в	- Графтови - вештачки крвни садови - Вештачки дојки за корекција на естетски недостатоци на организмот Рендген апарати, апарати врз база на радиоактивни изотопи и други апарати врз база на нуклеарно зрачење, друго Ех. - Уреди врз база на радиоизотопи, за откривање на заболувања на внатрешните органи - Тераписки апарати за лекување на малигни тумори со зрачење - Теледирижирани рендген-апарати - Ангио-кардиографски рендгенски уреди, комплетни - Апарати за рано откривање на рак на дојка - Апарати за снимање на горната и долната вилица - Нуклеарни акцелератори за лекување на малигни тумори - Гама-камери, со компјутерска обработка и без компјутерска обработка - Компјутерски термографи-рендгенски апарати за надворешни снимања со компјутерска обработка на податоци
90.17/3д-3	Медицински инструменти и апарати, други, други Ех. - Анестезиолошки уреди за операциони сали, со прибор - Пумпи за крвотек, со прибор - Пневматски апарати за терапија на едеми - Катетери и сонди за медицинска употреба - Апарати за продувување на туби		
90.18/2	Апарати за масажа Ех. Специјални кади за медицинско-терапевтски цели (хидротерапија, галванотерапија, гасна терапија, парцијална терапија и парафинска терапија)	90.20/2а	Командни маси, генератори и рендгенски цевки за здравствени цели Ех. Рендгенски контролни табли за рендген-апарати
90.18/3	Апарати за озонотерапија, аеросол-терапија и за давање кислород Ех. - Уреди за централно спроведување на медицински гасови, со прибор за кислород, азот, оксидул, вакуум и компримиран воздух и со друг прибор - Апарати за аеросол-терапија	90.20/3	Рендгенски стативи и екрански уреди Ех. - Рендгенски-стативи, за снимање на черепот во неврорадиологијата - Дијагностички тешки рендген-стативи, со експлоратор - Екрани за рендген-апарати
90.18/5	Апарати за механотерапија	90.20/4а	Електронски засилувачи на слика за рендген-апарати, со телевизиски уред или без телевизиски уред
90.18/8	Апарати за вештачко дишење, друго Ех. Уреди за итно оживување	90.20/4в-1	Други рендгенски маси, столови и слично за испитување и лекување, друго; за здравствени цели Ех.
90.19/1	Помагала за подобрување на слухот		- Маси и столови и слични уреди за испитување и лекување, за рендген-апарати
90.19/2а	Стимулатори за работа на срцето (пејсмејкери) за вградување во организмот на пациентот		- Специјални касети и фолии за рендген-апарати
90.19/2б	Ортопедски апарати и помагала Ех. Ортопедски апарати	90.25	Инструменти и апарати за физички и хемиски анализи; инструменти и апарати за мерење и контрола на количеството на топлина или светлина: микротомии Ех. - Апарати за определување на степенот на киселоста на крвта, на степенот на концентрација на $O_2CO_2$ како и на бикарбонатот односно на алкохолната резерва, со користење на микромостри на крв
90.19/2в-5	Вештачки екстремитети, очи, заби и др., друго Ех. - Вештачки протези кои ја заменуваат нормалната функција на делови на организмот (колкови, колена, прсти и други делови) - Валвули и срцеви и мозочни заклопки		

1	2	1	2
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Пламени фотометар за мерење на железо во биолошки материјал врз база на пламена емисија</li> <li>- Апарати за анализа на гасови</li> <li>- Инструменти за преглед на плунки</li> <li>- Микротомии</li> <li>- Бискамп-микрофони, апарати за мерење на бои</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Болнички кревети за терапевтски лекувања со електрични команди</li> <li>- Уролошки маси</li> <li>- Маси за екстензија и гипсирање</li> <li>- Гинеколошки маси, со прибор</li> <li>- Операциони маси за хирургија на главата</li> <li>- Работни маси за уво, грло и нос</li> <li>- Обдукциони маси</li> <li>- Кревети за хоризонтално истегане на вратните и крсните пршлени</li> </ul>
90.26/2a	Други мерачи за мерење на потрошувачката на гасови Ех. Протокомери-апарати за мерење на протокот на кислород при давање кислород во медицински цели	94.02/2	Столови со механичко подигање, задвижување или наведнување Ех. Стабилни и подвижни столнови и легла со уреди за подигање, задвижување и наведнување на тешки болни.
90.28/3д	Други електронски инструменти и апарати, други Ех. - Дозиметри за мерење на зрачење, со прибор - Батериски електротермометри за мерење на температурата во мускул - Апарати за електрофореза и хромографи - Електронски и автоматски определувачи на електролити во биолошки течности и на ензими во крвта, со прибор - Електронски апарати за определување на хемоглобин - Електронски инструменти за преглед на плунки - Спектрофотометри - Апарати за анализа на гасови - Електрични апарати за определување на степенот на киселоста во крвта, на степенот на концентрација на $O_2CO_2$ , како и на бикарбонат, односно на алкохолна резерва, со користење на микрометри на крв (електрични) - Електронски апарати за броење на крвни зрна - Апарати за префрлување на биолошки информации на монитор и осмоканални апарати - Електронски уреди за автоматско определување на крвни групи - Дензитометри со кади за електрофореза - Пламени фотометри за здравствени цели	<p>2. На увозот на резервни делови и потрошен материјал за користење на опремата од точка 1 на ова решение се ослободени од плаќање царина организациите на здружен труд, согласно со член 29 став 1 точка 10 став 1 од Царинскиот закон.</p> <p>3. Се утврдуваат специфичната опрема, уредите и инструментите за здравство, за лична употреба на граѓаните што се ослободени од плаќање царина врз основа на член 29 став 1 точка 10 став 1 од Царинскиот закон, и тоа:</p>	
		39.07/2	Санитарни и тоалетни предмети Ех. - Машки и женски уринали (кесички за урина) - Појас и вреќички за измет
		67.04	Перики, лажни бради, веѓи и клепки, плетеници и слично од човечка коса или од животинска длака или од текстил; други производи од човечка коса (вклучувајќи мрежи од човечка коса)
		84.18/2e	Уреди и апарати за филтрирање или пречистување на други течности Ех. Апарати за производство на дејонизирана вода
		84.20/1г	Ваги за мерење, други Ех. Креветски ваги за мерење пациенти
		90.01/1a	Леќи, призми, огледала и други оптички елементи за очила, оптички обработени Ех. Стакла за очила Контактни леќи
91.05	Апарати за регистрирање на времето; апарати со механизам за часовници (вклучувајќи и секундарен механизам) или со синхронен мотор, за мерење, регистрирање или покажување на време на друг начин Ех. Часовници за контрола на развивањето на рендген-филмови	90.01/16 90.04/2	Очила за корекција на видот Ех. Очила со бифокални, трифокални или мултифокални стакла во сите форми (крипток, телезин)
92.11/46	Магнетофони Ех. - Повеќеканални магнетофони за регистрирање на биолошки струи - Апарати за визуелно следење на биолошки струи снимени преку лабораториски магнетофони - Display-монитор	90.17/1f	Други електро-медицински апарати Ех. - Вештачки дијализатори на крв-терапевтски апарат за отстранување на штетни состојки во крвта од организмот (замена на природната функција на бубрезите) - Урин - рецептор
94.02/1	Мебел за ординации Ех. - Универзални операциони маси, со прибор	90.17/3д	Медицински инструменти и апарати, други Ех. - Автоматски шприцеви за давање инсулин - Пневматски апарати за терапија на едеми

1	2
90.18/5	– Рачни пумпици за отшмукување на секрет и др. по операциони зафати Апарати за механотерапија Ех. Физио-тераписки велосипеди за рехабилитација
90.18/8	Други апарати за механотерапија Ех. – Антидекубитус-мадраци, за тешки болни – Портабл-респиратори за дробова инсуфициенција
90.19/1	Помагала за подобрување на слухот
90.28/3д	Други електронски инструменти и апарати, други Ех. Апарати за определување на шеќер во крвта
94.04/2а	Други душеци и мадраци Ех. Душеци од импрегниран материјал наполнети со маслена течност
94.04/2	Мадраци, постелни работи и слични производи за мебел, опремени со пружини или полнети со кој и да било материјал од експандирана пенеста или сунѓереста гума или од експандирани вештачки пластични материјали, преслечени или непреслечени (на пр. душеци, јоргани, перини, перници, перничина и сл); Друго Ех. – Перници од импрегниран материјал наполнети со маслена течност – Еластични валјаци за промена на положбата на тешки болни.

4. На увозот на резервни делови и потрошен материјал за користење на опремата од точка 3 на ова решение, се ослободени од плаќање царина граѓаните, за лична употреба, согласно со член 29 став 1 точка 10 став 1 од Царинскиот закон.

5. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за ослободување од плаќање на царина на специфичната опрема за здравството („Службен лист на СФРЈ”, бр. 63/78, 65/78, 3/79, 11/79 и 26/79).

6. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 175  
12 април 1984 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

## 291.

Врз основа на член 11 од Законот за обезбедување обртни средства („Службен лист на СФРЈ”, бр. 26/84), сојузниот секретар за финансии пропишува

### П РА В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ ПРЕСМЕТКА НА ОБРТНИТЕ СРЕДСТВА И НА ИЗВОРИТЕ НА ОБРТНИ СРЕДСТВА

#### Член 1

Основните организации на здружен труд, работните организации, работните организации во основање, привремените организации на здружен труд во состав на работна организација во основање, договорните организации на здружен труд, земјоделските задруги, основните зајдружни организации, основните организации на кооперанти, работните организации на кооперанти, занаетчиските и другите задруги и работните заедници, освен станбените задруги кои не вршат стопанска дејност (во понатамошниот текст: организации, односно заедници) составуваат пресметка на обртните средства и на изворите на обртни средства на начинот пропишан со овој правилник.

#### Член 2

Организациите односно заедниците пресметката на обртните средства и на изворите на обртни средства ја утврдуваат на образецот ОБС – Пресметка на обртните средства и на изворите на обртни средства со состојба на \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ година, кој е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел.

#### Член 3

Организациите, односно заедниците во образецот ОБС внесуваат од своето книговодство податоци за средствата и за изворите на средства со состојба означена во заглавјето на тој образец.

#### Член 4

Податоците внесени во образецот ОБС со состојба на крајот на годината мораат да се сложуваат со податоците што се внесени во образецот Биланс на состојбата.

#### Член 5

Ако организациите, односно заедниците образецот ОБС го составуваат во текот на годината со состојба на последниот ден во месецот должни се со таа состојба да го утврдат и распоредат вкупниот приход, доходот и чистиот доход што се остварени од 1 јануари до денот означен во заглавјето на образецот ОБС.

#### Член 6

Во образецот ОБС во колона 4 се внесува состојбата искажана во книговодството на контата што се означени во колона 3, односно состојбата искажана на аналитичките конта отворени во рамките на контата назначени во колона 3 според називите на позицијата од колона 2, со тоа што:

1) под ред бр. 32, 37 и 38 се внесува просечната состојба за изминатите дванаесет месеци што е искажана на контата, односно на аналитичките конта во рамките на контата што се назначени во колона 3, а најмногу до износот на

состојбата што е искажан на тие конта на денот кога се составува образецот ОБС.

2) под реден број 53 се внесуваат податоци само кога образецот ОБС се составува во текот на годината;

3) под реден број 55 се внесува разликата меѓу состојбата на контото 933 и износот што е внесен под редниот број 38;

4) под реден број 57 се внесува разликата меѓу состојбата на контото 230 и износот што е внесен под редниот број 37;

5) под ред. бр. 63 и 64 се внесуваат податоци од контата на кои е искажана состојбата на деловните средства и на нивните извори, освен контата наведени под ред. бр. 1 до 59 во образецот ОБС и контата од класите 4 и 7;

6) под реден број 65 се внесува износот под реден број 74 од колона 5, а под реден број 66 - износот под реден број 74 од колона 6.

#### Член 7

Просечната состојба за изминатите дванаесет месеци се утврдува така што ќе се соберат износите на состојбите што се искажани на почетокот на дванаесетмесечниот период и на крајот на секој пресметковен период и ќе се поделат со бројот на земените состојби.

Организациите, односно заедниците можат да решат, наместо состојбата на крајот од пресметковниот период, за утврдување на просечната состојба да ја земат состојбата на крајот на секој месец во изминатите дванаесет месеци.

#### Член 8

Во образецот ОБС во делот „Рекапитулација“ се внесуваат податоци од соодветни редни броеви од тој образец и од образецот Биланс на состојбата.

Во делот „Рекапитулација“ во колона 3 се внесуваат податоци:

1) под реден број 69 - износот под реден број 5 од образецот ОБС;

2) под реден број 70 - износот под реден број 17 од образецот ОБС;

3) под реден број 71 - износот под реден број 32 од образецот ОБС;

4) под реден број 72 - износот под реден број 51 од образецот ОБС;

5) под реден број 73 - износот под реден број 63 од образецот ОБС;

Под реден број 74 се внесува состојбата на другите средства (средства на резервите, средства на солидарноста и за други намени, средства за заедничка потрошувачка за потребите на домувањето и средства за заедничка потрошувачка за други потреби) под ред. бр. 132 до 161 од пропишаниот образец Биланс на состојбата, односно од соодветните конта во книговодството.

Во делот „Рекапитулација“ во колона 4 се внесуваат податоци:

1) под реден број 69 - износот под реден број 10 од образецот ОБС;

2) под реден број 70 - износот под реден број 24, намален за износот под реден број 18 од образецот ОБС;

3) под реден број 71 - износот под реден број 39, намален за износот под реден број 34 од образецот ОБС;

4) под реден број 72 - износот под реден број 60, намален за износот под реден број 52 од образецот ОБС;

5) под реден број 73 - износот под реден број 64 од образецот ОБС.

Под реден број 74 се внесува состојбата на изворите на другите средства - збирот на износите под ред. бр.257

до 265 и ред. бр. 267 до 280 од образецот Биланс на состојбата, односно од соодветните конта во книговодството.

Во колона 5 се внесува разликата меѓу податоците внесени во колона 4 и податоците внесени во колона 3, а во колона 6 се внесува разликата меѓу податоците внесени во колона 3 и податоците внесени во колона 4.

Во образецот на ОБС, кој се составува со состојба на крајот на годината под реден број 75 збирот во колона 3 одговара на збирот на вкупната актива во образецот Биланс на состојбата, а збирот во колона 4 одговара на збирот на вкупната пасива во образецот Биланс на состојбата.

#### Член 9

Во образецот ОБС кој се составува со состојба на 31 декември 1983 година во колона 4 под ред. бр. 42 и 43 се внесуваат следните податоци, и тоа:

1) под реден број 42 - износот под реден број 61;

2) под реден број 43 - разликата меѓу износот под реден број 41 и износот под реден број 42.

Во периодот од 1 јануари 1984 година до 31 декември 1990 година под ред. бр. 42 и 43 во колона 2 се внесува износот на краткорочните извори на обртни средства, односно износот на изворите на другите обртни средства што се користени за трајни обртни средства на 31 декември 1983 година, а во колона 4 износот од колона 2 намален во согласност со член 15 став 2 од Законот за обезбедување обртни средства.

Под ред. бр. 44 и 45 податоците се внесуваат во образецот ОБС почнувајќи од 31 декември 1984 година.

#### Член 10

Службата на општественото книговодство на Југославија ќе го приспособи образецот ОБС за потребите на автоматска обработка на податоци.

#### Член 11

Во образецот ОБС податоците се внесуваат во динари без пари.

#### Член 12

Организациите, односно заедниците образецот ОБС и го доставуваат на надлежната служба за општествено книговодство во пропишаните рокови, во два примерока.

Под надлежна служба на општествено книговодство, во смисла на став 1 од овој член, се подразбира организациона единица на таа служба кај која организацијата односно заедницата води жиро-сметка.

Ако работниците во основната организација на здружен труд, односно во работната заедница решиле да располагаат со средствата со кои управуваат преку жиро-сметката на работната организација, под надлежна служба ќе на општественото книговодство се подразбира организационата единица на таа служба на чие подрачје се наоѓа седиштето на основната организација на здружен труд односно на работната заедница.

#### Член 13

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-5272/1  
28 мај 1984 година  
Белград

Сојузен  
секретар за финансии,  
Владо Клеменчич, с. р.

Образец ОБС

(назив на организацијата, односно заедницата)

**ПРЕСМЕТКА**  
**НА ОБРТНИТЕ СРЕДСТВА И НА ИЗВОРИТЕ НА ОБРТНИ СРЕДСТВА СО СОСТОЈБА НА \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ ГО-**  
**ДИНА**

Реден број	Позиција	Број на контото, односно на групата конта	Износ во динари
1	2	3	4
<b>I. Утврдување на дел од средствата за унапредување и проширување на материјалната основа на трудот кој се користи за обртни средства</b>			
<b>а) Основни средства</b>			
1.	Основни средства во употреба според сегашната вредност	00 минус 02	
2.	Основни средства во подготовка	01	
3.	Трајно неупотребливи основни средства и запрени инвестиции	090 минус 091 плус 092	
4.	Разграничени негативни курсни разлики по основ на задолжување за основни средства	дел 193 минус дел 293	
5.	Вкупно (ред. бр. 1 до 4)		
<b>б) Извори на средства за основни средства</b>			
6.	Трајни извори на деловни средства	900, 902, 965	
7.	Долгорочно здружени и вложени средства за основни средства	делови од контата 266 и 273 и делови од контата на групата 91	
8.	Долгорочни кредити за основни средства	делови од контата 263 и 272 и од контата 920, 921, 922 и 926	
9.	Краткорочни кредити за основни средства	930, 931 и 932	
10.	Вкупно (ред. бр. 6 до 9)		
11.	Дел од средствата за унапредување и проширување на материјалната основа на трудот што се користи за обртни средства (реден број 10 минус реден број 5 = реден број 18)		
12.	Необезбеден износ на основни средства од изворите на средства за основни средства		

**II. Обртни средства****1. Долгорочни пласмани, загуби и сомнителни и спорни побарувања****а) Средства**

13.	Побарувања за долгорочни пласмани	03, 04, 163, 164, 166, 167, 172 и 173	
14.	Непокриени и покриени загуби	095, 096, 097 и 890	
15.	Сомнителни и спорни побарувања	093 минус 094	
16.	Разлика меѓу разграничените негативни и позитивни курсни разлики по основа на долгорочните пласмани	дел 193 минус дел 293	
17.	Вкупно (ред. бр. 13 до 16)		



1	2	3	4
б) Извори на средства			
18	Дел од средствата за унапредување и проширување на материјалната основа на трудот (реден број 11)		
19	Долгорочно здружени и вложени средства за обртни средства	дел од контото 266 и делови од контата на групата 91	
20	Долгорочни кредити за обртни средства	делови од контата 263, 272, 273 и 923 од контата 924 и 925	
21	Дел од деловниот фонд што се користи за покривање на загуби	909	
22	Кредити за санација	264, 928 и 938	
23	Разлика меѓу разграничените позитивни и негативни курсни разлики по основ на долгорочни пласмани	дел 293 минус дел 193	
24	Вкупно (реден број 18 до 23)		
25	Дел од трајни и долгорочни извори за трајни обртни средства (ред. бр. 24 минус реден број 17 - реден број 34)		
26	Необезбеден износ на долгорочни пласмани од трајни и долгорочни извори (реден број 17 минус реден број 24)		

## 2. Трајни обртни средства

## а) Средства

27	Суровини и материјал, ситен инвентар и амбалажа	31, 35 и 36	
28	Производство и готови производи	60 и 63	
29	Стоки	66	
30	Разграничени лични доходи и други издатоци од доходот по основ на залихи	18	
31	Вкупно (ред. бр. 27 до 30)		
32	Просечна состојба на залихите		
33	Сезонски залихи (реден број 31 минус реден број 32)		

## б) Извори на средства

34	Дел од трајни и долгорочни извори за трајни обртни средства (реден број 25)		
35	Средства отстапени на трајно користење	901	
36	Долгорочни кредити за трајни обртни средства	дел од контото 923	
37	Просечна состојба на примените аванси по основ на инвестиции	дел од контото 230	
38	Просечна состојба на краткорочните кредити за залихи во кои учествува примарна емисија	дел од контото 933	
39	Вкупно (ред. бр. 34 до 38)		
40	Дел од трајни и долгорочни извори што се користи за краткорочни пласмани (реден број 39 минус реден бр. 12, 26 и 32)		
41	Необезбеден износ на трајни обртни средства од трајни и долгорочни извори (ред. бр. 12, 26 и 32 минус ред. број 39)		

1	2	3	4
42	Краткорочни извори на обртни средства што се користат за трајни обртни средства (состојба на 31 декември 1983 година _____ - динари)		
43	Извори на други обртни средства што се користат за трајни обртни средства (состојба на 31 декември 1983 година _____ - динари)		
44	Недостиг на трајни и долгорочни извори што не е обезбеден од краткорочни извори (реден број 41 минус реден број 42)		
45	Недостиг на трајни и долгорочни извори што не е обезбеден од краткорочните извори и од изворите на другите обртни средства (ред. број 41 минус ред. бр. 42 и 43)		
<i>3. Краткорочни пласмани</i>			
а) Средства			
46	Побарувања за краткорочни пласмани	15, 162, 165 и 171	
47	Побарувања за аванси	130	
48	Хартии од вредност	11	
49	Разлики меѓу разграничените негативни и позитивни курсни разлики по основ на краткорочни пласмани	дел 193 минус дел 293	
50	Сезонски залихи (реден број 33)		
51	Вкупно (ред. бр. 46 до 50)		
б) Извори на средства			
52	Дел на трајни и долгорочни извори што се користат за краткорочни пласмани (ред. број 40)		
53	Дел од чистиот доход што се користи за обртни средства	878 и 88	
54	Краткорочно здружени и вложени средства	дел 273, конто 265 и конто на групата 94	
55	Краткорочни кредити	262, 271, 934, 935 и дел од конто-то 933	
56	Обврски по меници	211	
57	Обврски за аванси	дел од конто-то 230	
58	Парични средства на резервите, солидарноста и други фондови на жиро-сметка	дел од конто-то 238	
59	Разлика меѓу разграничените позитивни и негативни курсни разлики по основ на краткорочни пласмани	дел 293 минус дел 193	
60	Вкупно (ред. бр. 52 до 59)		
61	Дел од краткорочни извори што се користи за други обртни средства (ред. број 60 минус ред. бр. 45 и 51)		
62	Необезбеден износ на краткорочни пласмани од краткорочни извори (ред. бр. 45 и 51 минус ред. број 60)		
<i>4. Други обртни средства</i>			
63	Средства		
64	Извори на средства		
65	Дел од извори на други средства кој се користи за обртни средства (ред. број 74, колона 5)		
66	Необезбеден износ на други средства (ред. број 74, колона 6)		
67	Дел од извори на други обртни средства што се користат за пласмани (ред. бр. 64 и 65 минус ред. бр. 63 и 66)		
68	Необезбеден износ на други обртни средства од други извори на обртни средства (ред. бр. 63 и 66 минус ред. бр. 64 и 65)		

## РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Ред. број	Позиција	Средства	Извори на средства	Разлика	
				(4-3)	(3-4)
1	2	3	4	5	6
69	Основни средства				
70	Долгорочни пласмани				
71	Трајни обртни средства				
72	Краткорочни пласмани				
73	Други обртни средства				
74	Други средства				
75	Вкупно (ред. бр. 64 и 69)				

Раководител на книговодството,

Раководител на организацијата односно заедницата,

292.

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за условите за разменување и пренесување на делови од човечкото тело за пресадување заради лекување („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/82), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита објавува

## СПИСОК

НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ВО ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО ШТО ГИ ИСПОЛНУВААТ УСЛОВИТЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ РАБОТИ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ПРЕСАДУВАЊЕ ДЕЛОВИ НА ЧОВЕЧКОТО ТЕЛО ЗАРАДИ ЛЕКУВАЊЕ

1. Со решенијата на Републичкиот комитет за здравствена и социјална заштита на Социјалистичка Република Хрватска е утврдено дека ги исполнуваат условите за земање делови од човечкото тело за пресадување заради лекување следните организации на здружен труд во областа на здравството, и тоа:

1) Клиничкиот болнички центар – ООЗТ Клиничка болница „Д-р Здравко Кучиќ” – Риека;

2) Клиничкиот болнички центар – Клиника за урологија при Медицинскиот факултет – Загреб.

2. Со решенијата на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика на Социјалистичка Република Србија е утврдено дека ги исполнуваат условите за пресадување на одделни делови од човечкото тело заради лекување следните организации на здружен труд во областа на здравството, и тоа:

1) Уролошката клиника, Белград – за пресадување на бубрези;

2) Клиниката за ортопедска хирургија и травматологија, Белград – за пресадување на коски, рскавица, кожа и слузокожа, тетиви, нерви и крвни садови;

3) Клиниката за очни болести „Проф. д-р Ѓорѓе Нешиќ”, Белград – за пресадување на рожница, склера и коњуктива;

4) Специјалната ортопедско-хируршка болница „Бањница”, Белград, – за пресадување на коски, рскавица, кожа и слузокожа, тетиви, нерви и крвни садови;

5) Општата болница, Титово Ужице – за пресадување на кожа и коски;

6) Заводот за трансфузија на крв на СР Србија – ООЗТ за трансфузиологија и хематологија, Белград – за испитување совпадноста на ткивата.

3. Овој список се објавува во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-1208/1  
11 мај 1984 година  
Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет за труд,  
здравство и социјална заштита,  
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, с. р.

293.

Врз основа на член 58 став 3 од Законот за царинската служба („Службен лист на СФРЈ”, бр. 56/80), директорот на Сојузната управа за царини пропишува

## ПРАВИЛНИК

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА НА РАБОТНИЦИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА ЦАРИНСКАТА СЛУЖБА

## Член 1

Во Правилникот за службената облека на работниците на органите на царинската служба („Службен лист на СФРЈ”, бр. 24/82, 22/83 и 10/84), во член 11 по став 3 се додава нов став 4, који гласи:

„Приправниците што се примени на задачи и работи од основната дејност од став 1 на овој член, а за кои се обезбедени услови, по положениот стручен испит, да се распоредат на соодветни задачи и работи, имаат право на службена облека и пред денот на завршување на приправничкиот стаж.”

## Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

05/1 бр. 4301  
9 мај 1984 година  
Белград

Директор  
на Сојузната управа за царини,  
Звојско Пошкиќ, с. р.

294.

Врз основа на член 15 од Законот за статистичките истражувања од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 39/77), во врска со одредбата на ред. број 7, 9 на одделот статистика на внатрешната трговија од Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за 1984 година, која е составен дел на Одлуката за утврдување на Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за 1984 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 2/84), директорот на Сојузниот завод за статистика донесува

## РЕШЕНИЕ

## ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКОТО ИСТРАЖУВАЊЕ „ИЗВЕШТАЈ ЗА СКЛАДИШНИТЕ КАПАЦИТЕТИ ВО СТОПАНСТВОТО (Трг-42) – ПЕТГОДИШНО, ОД 1984 ГОДИНА”

1. Статистичкото истражување „Извештај за складишните капацитети во стопанството (Трг-42) – петгодишно, од 1984 година” ќе се спроведе во периодот од 1 до 10 септември 1984 година.

2. Со истражувањето од точка 1 на ова решение ќе се соберат податоци за капацитетите на складишниот простор, по видови на складишта и дејности (површина, зафатнина, капацитет на сместовниот простор), техничката опременост на складиштето (уреди за манипулирање со стоки, инсталација), поврзаноста на складиштата со сообраќајници, начинот на користењето на складиштата (за сопствени потреби, за изнајмување), годината на изградба, книговодствената вредност и др.

3. Истражувањето од точка 1 на ова решение ќе се спроведе според упатствата и на обрасците што ги утврдува Сојузниот завод за статистика, во соработка со републичките и покраинските заводи за статистика.

4. Во спроведувањето на истражувањето од точка 1 на ова решение учествуваат Сојузниот завод за статистика, републичките и покраинските заводи за статистика и статистичките органи во општините и градовите.

5. Податоците собрани со истражувањето од точка 1 на ова решение ќе служат исклучително за статистички цели.

6. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 01-1786/1  
16 мај 1984 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за статистика,  
Франта Комел, с. р.

295.

Врз основа на член 244 од Уставот на СФРЈ, републиките и автономните покраини склучуваат

## ДОГОВОР

## ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ДОГОВОРОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ И ПРОЦЕНА НА ШТЕТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ

## Член 1

Во Договорот за утврдување и проценка на штетите од елементарни непогоди („Службен лист на СФРЈ”, бр. 24/78), во член 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„При процената на штетите од елементарни непогоди ќе се користат податоците регистрирани врз основа на Законот за книговодството („Службен лист на СФРЈ”, бр. 25/81), како и податоците што официјално ги објавиле статистичките органи во републиките и во автономните покраини и Сојузниот завод за статистика.”

## Член 2

Во член 9 се додава нов став 4, кој гласи:

„Во случај на елементарна непогода, републиките односно автономните покраини во републичката односно покраинската комисија делегираат свои претставници што ги именува извршниот совет на собранието на републиката односно извршниот совет на собранието на автономната покраина.”

## Член 3

Членот 13 се менува и гласи:

„Овој договор влегува во сила кога ќе го потврдат републиките и автономните покраини а ќе се применува на штетите од елементарни непогоди што ќе се случат по неговото потпишување.”

## Член 4

Овој договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ”.

23 март 1984 година  
Белград

За СР Босна и Херцеговина,  
Менсур Смаиловиќ, с. р.  
републички секретар за финансии

За СР Македонија,  
Александар Андоновски, с. р.  
републички секретар за финансии

За СР Словенија,  
Руди Шепич, с. р.  
републички секретар за финансии

За СР Србија, надвор од покраините  
Борислав Атанаковиќ, с. р.  
републички секретар за финансии

За СР Хрватска,  
Јово Галиќ, с. р.  
републички секретар за финансии

За СР Црна Гора,  
Бранко Вуковиќ, с. р.  
претседател на законодавно-правната комисија на Собранието на СР Црна Гора

За САП Војводина,  
м-р Исидор Секшиќ, с. р.  
покраински секретар за финансии

За САП Косово,  
Решад Руди, с. р.  
покраински секретар за финансии

296.

Врз основа на член 244 од Уставот на СФРЈ, републиките и автономните покраини склучуваат

## ДОГОВОР

**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ДОГОВОРОТ ЗА ФОРМИРАЊЕ СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА НА НАРОДИТЕ И НАРОДНОСТИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА И НА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ**

### Член 1

Во Договорот за формирање средства на солидарноста на народите и народностите на Југославија и на републиките и автономните покраини за отстранување последици од елементарни непогоди („Службен лист на СФРЈ”, бр. 44/74 и 16/79) членот 11 се менува и гласи:

„Средствата на солидарноста се користат за укажување помош на републиката односно на автономната покраина што од елементарните непогоди од член 3 став 2 на овој договор претрпела штета во износ поголем од 4% од општествениот производ на вкупното стопанство остварен во републиката односно автономната покраина во претходната година.

Износот на штетата до 4% од општествениот производ на вкупното стопанство на републиката односно автономната покраина остварен во претходната година, без оглед на височината на вкупната штета, ќе го поднесува самата република односно автономна покраина што претрпела штета од елементарни непогоди.”

### Член 2

По член 11 се додава нов „член 11а, кој гласи:

#### Член 11а

Средствата на солидарноста ќе се користат првенствено за отстранување на штети од елементарни непогоди што ќе ги претрпат организациите на здружен труд и други самоуправни организации и заедници, општествено-политичките организации и други организации определени со закон и граѓанско-правните лица.

Средствата на солидарноста ќе се користат и за отстранување на штети од елементарни непогоди кај становите и станбените згради во приватниот сектор и кај средствата на трудот во сопственост на граѓаните најмногу до 30% од вкупниот износ на штетите, и тоа по намалување на штетите во смисла на член 1 став 2 од овој договор.

Користењето и доделувањето на средствата на солидарноста за отстранување на штети од елементарни непогоди во приватниот сектор ќе се вршат според критериумите за кои ќе се договараат републиките и автономните покраини.

Критериумите за доделување средства на солидарноста од ст. 2 и 3 на овој член за отстранување на штети од елементарни непогоди во приватниот сектор ќе ги утврдат републиките и автономните покраини со посебен договор.”

### Член 3

Во член 12 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок, ако настапи елементарна непогода од поголеми размери и настанат големи материјални разур-

нувања, републиките и автономните покраини можат да се договараат да издвојат повеќе средства на солидарноста освен средствата што се издвојуваат во смисла на член 4 ст. 1 и 2 од овој договор, заради давање на друга република односно автономна покраина за санирање на штети од елементарни непогоди од поголеми размери.”

### Член 4

Во член 15 се додава нов став 2, кој гласи:

„Височината на штетите се утврдува врз основа на Упатството за единствената методологија за процена на штетите од елементарни непогоди („Службен лист на СФРЈ”, бр. 17/79).”

### Член 5

Овој договор влегува во сила кога ќе го потврдат републиките и автономните покраини, а ќе се применува врз штетите од елементарни непогоди што ќе се случат по неговото потпишување.

### Член 6

Овој договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ”.

23 март 1984 година  
Белград

За СР Босна и Херцеговина,  
Менсур Смаиловиќ, с. р.  
Републички секретар за финансии,

За СР Македонија,  
Александар Андоновски, с. р.  
републички секретар за финансии,

За СР Словенија,  
Руди Шепиќ, с. р.  
Републички секретар за финансии,

За СР Србија надвор од покраините,  
Борислав Атанацковиќ, с. р.  
републички секретар за финансии,

За СР Хрватска,  
Јово Галиќ, с. р.  
републички секретар за финансии,

За СР Црна Гора,  
Бранко Вуковиќ, с. р.  
претседател на Законодавно-правната комисија на Собранието на СР Црна Гора,

За САП Војводина,  
М-р Исидор Секички, с. р.  
покраински секретар за финансии,

За САП Косово,  
Решад Руди, с. р.  
покраински секретар за финансии,

297.

Врз основа на член 244 од Уставот на СФРЈ и член 18 од Договорот за формирање средства на солидарноста на народите и народностите на Југославија и на републиките и автономните покраини за отстранување на последиците од елементарни непогоди („Службен лист на СФРЈ”, бр. 44/74 и 16/79), републиките и автономните покраини склучуваат

## ДОГОВОР

**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ДОГОВОРОТ ЗА ДАВАЊЕ СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА НА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ЗА ДАВАЊЕ МЕЃУСЕБНА ПОМОШ ЗАРАДИ ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЗЕМЈОТРЕС ИЛИ ПОПЛАВИ ОД ПОГОЛЕМИ РАЗМЕРИ**

### Член 1

Во Договорот за давање средства на солидарноста на републиките и автономните покраини за давање меѓусебна помош заради отстранување на последиците од земјотрес или поплави од поголеми размери („Службен лист на СФРЈ”, бр. 16/79) во член 3 точката 2 се менува и гласи:

„2) дека поради земјотрес или поплави од поголеми размери износот на претрпената штета е поголем од 4% од општествениот производ на вкупното стопанство на републиката, односно на автономната покраина, остварен во претходната година;”.

### Член 2

Членот 4 се менува и гласи:

„Републиките и автономните покраини се согласни Комисијата по приемот на поднесените барања за доделување на средства на солидарноста за отстранување на последиците од земјотрес или поплави од поголеми размери да ги земе во разгледување тие барања и за тоа да им даде мислење и предлози на извршните совети на собранијата на републиките односно на извршните совети на собранијата на автономните покраини и на Сојузниот извршен совет во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето.

Републиките односно автономните покраини се согласни Комисијата да врши увид во документацијата за настанатата штета, а, по потреба, и увид во фактичната состојба на настанатата штета со помош на определени стручњаци или на посебни стручни комисии што ги формира од претставници на републиките и автономните покраини и за тоа да им дава мислење и предлози на извршните совети на собранијата на републиките односно на извршните совети на собранијата на автономните покраини и на Сојузниот извршен совет.

Пред давањето на конечен предлог за доделување средства на солидарноста на определена република односно автономна покраина, Комисијата извештајот за процена на штетата ќе им го достави на републиките и на автономните покраини заради давање мислења за извештајот и за височината на штетите.”.

### Член 3

Во член 6 ставот 1 се менува и гласи:

„Врз основа на барањето за доделување средства на солидарноста и мислењето и предлозите на Комисијата,

републиката, односно автономната покраина одлучува за доделувањето на средства на солидарноста на републиката односно на автономната покраина која претрпела штета од елементарни непогоди во што покус рок, а најдоцна во рок од 60 дена од денот на приемот на барањето од републиката односно од автономната покраина и мислењето и предлогот од Комисијата”.

Ставот 3 се менува и гласи:

„Републиката односно автономната покраина која ќе одлучи да ѝ додели средства на солидарноста на републиката односно на автономна покраина која претрпела штета од елементарни непогоди ќе ги уплати одобрените средства во роковите кои, заедно со мислењето и предлозите од член 4 став 1 на овој договор, ќе ги предложи Комисијата.”

### Член 4

По член 6 се додава нов член 6а, кој гласи:

„Член 6а

Обврските на републиките и на автономните покраини во поглед на давањето солидарна помош за отстранување на последиците од земјотрес или од поплави од поголеми размери, се утврдуваат врз основа на последните официјални податоци за учеството на републиките и автономните покраини во општествениот производ на вкупното стопанство на Југославија.”

### Член 5

Овој договор влегува во сила кога ќе го потврдат републиките и автономните покраини, а ќе се применува на штетите од елементарни непогоди што ќе се случат по неговото потпишување.

### Член 6

Овој договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ”.  
23 март 1984 година  
Белград

За СР Босна и Херцеговина,  
Менсур Смаиловиќ, с. р.  
републички секретар за финансии,

За СР Македонија,  
Александар Андоновски, с. р.  
републички секретар за финансии,

За СР Словенија,  
Руди Шепич, с. р.  
републички секретар за финансии,

За СР Србија надвор од покраините,  
Борислав Атанацковиќ, с. р.  
републички секретар за финансии,

За СР Хрватска,  
Јово Галиќ, с. р.  
републички секретар за финансии,

За СР Црна Гора,  
Бранко Вуковиќ, с. р.  
претседател на Законодавно-правната комисија на Собранието на СР Црна Гора,

За САП Војводина,  
м-р Исидор Секички, с. р.  
покраински секретар за финансии,

За САП Косово,  
Решад Руди, с. р.  
покраински секретар за финансии,

## УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

## ОДЛУКА

## ОДЛУКА

**ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЧЛЕН 24 СТАВ 2 ТОЧКА 3 НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД ЗА МЕЃУНАРОДЕН И МЕЃУГРАДСКИ СООБРАЌАЈ ВО СОСТАВОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА „ЛАСТА“ ВО БЕЛГРАД ОД 25 ДЕКЕМВРИ 1980 ГОДИНА**

1. Со оспорените одредби од член 26 став 2 точка 3 на наведениот правилник е пропишано дека на работник, по основ на годините на работниот стаж остварен во Работната организација на здружен труд „Ласта“, во Белград, за добивање стан на користење, за работен стаж до пет години му припаѓаат 10 бодови, од пет до десет години – 12 бодови, а преку десет години – 15 бодови за секоја година работен стаж, како и дека за секоја година работен стаж, остварен во други организации и работни заедници, му припаѓаат по 5 бодови.

2. Уставниот суд на Југославија, по дадената иницијатива поведе постапка и оцени дека оспорените одредби од Правилникот не се во согласност со Уставот на СФРЈ.

Причините за донесување на оваа одлука се изнесени во точка 4 од Одлуката на Уставниот суд на Југославија У-број 144/79 од 5 октомври 1983 година, објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/83 од 18 ноември 1983 година.

3. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ, на седницата од 25 јануари 1984 година, со мнозинство на гласови, донесе

## О д л у к а

1. Се укинуваат одредбите од член 26 став 2 точка 3 на Правилникот за решавање на станбените потреби на работниците во Основната организација на здружен труд за меѓународен и меѓуградски сообраќај во составот на Работната организација „Ласта“ во Белград од 25 декември 1970 година.

Оваа одлука да се објави во „Службен лист на СФРЈ“, и во наведената основна организација на здружен труд, на начин на кој е објавен овој правилник.

Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Југославија во состав: претседателот на Судот Воислав Ракиќ и судиите: Божидар Булатовиќ, Рамадан Враниќи, Милосав Стијовиќ, Радко Мочивник, Славко Кухар, Јаким Спироски, д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, Мустафа Сефо, д-р Јосиф Трајковиќ, д-р Александар Фира, Душан Штрбац, Иван Франко и д-р Васил Гривчев.

У-бр. 27/81

25 јануари 1984 година  
Белград

Претседател  
на Уставниот суд на Југославија,  
Воислав Ракиќ, с. р.

**ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЧЛЕН 42 СТАВ 1 ТОЧКА 11 НА ОДЛУКАТА НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНА НИШ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ПОМАЛИ МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА НИШ**

1. Живкица Станковиќ, од Ниш, му даде иницијатива на Уставниот суд на Југославија за поведување постапка за оценување на уставноста на одредбите од член 42 став 1 точка 11 на Одлуката на Собранието на општина Ниш за поставување на помали монтажни објекти на територијата на општина Ниш („Меѓуопштински службени лист Ниш“, бр. 4/77). Таа смета дека овие одредби од Одлуката се неуставни, затоа што пропишуваат за добивање на одобрение за поставување на монтажни гаражи да се поднесува и доказ за притежавање на патнички автомобил, и што не признаваат дека за тоа се исполнети условите ако автомобилот во сопственост го притежава синот, како член на семејството кој заедно живее со родителите, и затоа што смета дека на предмет, како што е автомобил, според Уставот, имаат право сите членови на семејството што живеат заедно, бидејќи и тие, делумно, учествувале во неговото купување.

2. Во член 42 став 1 точка 11 од наведената одлука е пропишано, покрај другото, дека граѓаните односно организациите на здружен труд кои бараат одобренија за привремено поставување на монтажни гаражи, освен други докази, се должни да поднесат и доказ дека притежаваат патнички автомобил.

3. Уставниот суд на Југославија, со решението од 7 септември 1983 година, најде дека постојат основани причини во дадената иницијатива, па поведе постапка за оценување на уставноста на наведените одредби од оваа одлука.

Собранието на општина Ниш – Секретаријат за урбанизам и комунални работи Ниш, во одговорот по ова решение, изнесе мислење дека наведените одредби од оваа одлука се согласни со уставот и дека се донесени во рамките на овластувањата на Собранието на општината, утврдени со републичкиот закон за изградба на инвестициони објекти.

На јавната расправа, претставникот на Републичкиот комитет за урбанизам и комунални дејности на СР Србија изнесе дека, според неговото мислење, општинското собрание со овие одредби од одлуката ги пречекорило своите овластувања и дека со одлуките на општинските собранија на другите општини не се пропишани вакви услови.

4. При оценувањето на уставноста на наведените одредби од оваа одлука, Уставниот суд на Југославија тргна од тоа дека со Уставот на СФРЈ, во член 83 став 1 е утврдено дека правото на сопственост граѓаните го остваруваат во согласност со природата и намената на недвижностите и другите предмети во нивна сопственост и во согласност со општествените интереси, определени закон, и дека во член 78 став 1 од Уставот на СФРЈ е загарантирано правото на граѓаните на предмети што служат за лична потрошувачка или за задоволување на нивните културни и други лични потреби.

Пропишувањето со наведените одредби од одлуката граѓаните што притежаваат земјиште во сопственост на кое, во согласност со природата и намената на тоа земјиште и во согласност со општествениот интерес утврден со закон, е дозволено привремено да се поставуваат монтажни гаражи, за задоволување на личните и семејните потреби и интереси, да мораат да притежаваат и патнички автомобил за да го добијат тоа одобрение, според оцената на Уставниот суд на Југославија, не е во согласност со одредбите од член 78 став 1 и член 83 став 1 на Уставот на СФРЈ, затоа што со нив се ограничува со устав загарантираното право на сопственост на граѓаните на предмети што служат за лична потрошувачка и за задоволување на

личните потреби на граѓаните што тие, според Уставот на СФРЈ, ги користат и за задоволување на потребите и интересите на членовите на семејството, кои заедно живеат во исто домаќинство.

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ и член 13 став 1 точка 2 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата од 15 март 1984 година, со мнозинство на гласови, донесе

#### Одлука

1. Се укинуваат одредбите од член 42 став 1 точка 11 на Одлуката на Собранието на општина Ниш за поставување на помали монтажни објекти на територијата на општина Ниш (Меѓуопштински службени лист, бр. 4/77).

2. Оваа одлука да се објави во Службен лист на СФРЈ и во Меѓуопштински службени лист на Ниш.

Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Југославија во составот: претседателот на Судот Воислав Ракиќ и судиите: Мустафа Сефо, Душан Штрбац, д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, Божидар Булатовиќ, д-р Васил Гривчев, Јаким Спировски, Славко Кухар, Радко Мочивник, Милосав Стиговиќ, Рамадан Враниќ и Иван Франко.

У бр. 50/83  
15 март 1984 година  
Белград

Претседател  
на Уставниот суд на Југославија,  
Воислав Ракиќ, с. р.

#### ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЧЛЕН 56 СТ. 2 ТОЧКА 3 НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО СОСТАВ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА „ЈУГОВИНИЛ“ ВО КАШТЕЛ СУКУРАЦ ОД 10 ЈУНИ 1981 ГОДИНА

1. Во оспорените одредби на Самоуправната спогодба е пропишано дека за добивање стан на користење од средствата за заедничка потрошувачка на работникот му се вреднуваат годините на работниот стаж, остварен во други организации на здружен труд и работни заедници, со 50% бодови во однос на работниот стаж што работникот го остварил во основните организации на здружен труд и во работните заедници на Работната организација „Југовинил“.

2. Уставниот суд на Југославија, по дадената иницијатива, поведе постапка и оцени дека различното вреднување на годините на работниот стаж за давање станови на користење на работниците, пропишано со наведените одредби на Самоуправната спогодба, не е во согласност со Уставот на СФРЈ.

Причините за донесување на оваа одлука се изнесени во точка 4 од Одлуката на Уставниот суд на Југославија У-број 144/79 од 5 октомври 1983 година, објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/83 од 18 ноември 1983 година.

3. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ, на седницата од 4 април 1984 година со мнозинство гласови донесе

#### Одлука

1. Се укинуваат одредбите на член 56 став 1 точка 3 од Самоуправната спогодба за заедничките основи и мерила за решавање на станбените потреби на работниците во основните организации на здружен труд и во работните заедници во состав на Работната организација „Југовинил“ од Каштел Сукурац од 10 јуни 1981 година.

2. Оваа одлука да се објави во „Службен лист на СФРЈ“, и во Работната организација „Југовинил“ во Сплит на начинот на кој е објавена наведената самоуправни спогодба.

Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлука во состав: претседателот на Судот Воислав Ракиќ и судиите: д-р Јосиф Трајковиќ, Божидар Булатовиќ, д-р Александар Фира, Мустафа Сефо, д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, Душан Штрбац, Иван Франко, д-р Васил Гривчев, Јаким Спировски, Славко Кухар, Радко Мочивник и Милосав Стиговиќ.

У-бр. 36/79  
4 април 1984 година  
Белград

Претседател  
на Уставниот суд на Југославија,  
Воислав Ракиќ, с. р.

#### ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЧЛЕН 32 НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД ЗДРАВСТВЕНА СЛУЖБА НА ГРАДСКИОТ ЗАВОД ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ ВО БЕЛГРАД ОД 11 СЕПТЕМВРИ 1979 ГОДИНА

1. Во оспорениот член 32 од наведениот правилник е пропишано, при давањето станови на користење, секоја година работен стаж што работникот ќе ја оствари во Заводот да се вреднува со два бода, а секоја навршена година работен стаж остварен во други организации и работни заедници да се вреднува со еден бод.

2. Уставниот суд на Југославија, по дадената иницијатива, поведе постапка и оцени дека различното вреднување на годините на работниот стаж за давање станови на користење на работниците пропишано со наведените одредби од Правилникот не е во согласност со Уставот на СФРЈ.

Причините за донесување на оваа одлука се изнесени во гоч. 4 од Одлуката на Уставниот суд на Југославија У-број 144/79 од 5 октомври 1983 година, објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/83 од 18 ноември 1983 година.

3. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ, на седницата од 11 април 1984 година, со мнозинство на гласови, донесе

#### Одлука

1. Се укинуваат одредбите од член 32 на Правилникот за условите и начинот на користење на средствата на Фондот за заедничка потрошувачка на работниците во Основната организација на здружен труд Здравствена служба на Градскиот завод за итна медицинска помош од 11 септември 1979 година.



2. Оваа одлука да се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и во Работната организација Градски завод за итна медицинска помош во Белград, на начинот на кој е објавен наведениот правилник.

Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Југославија во состав: претседателот на Судот Воислав Ракиќ и судиите: д-р Јосиф Трајковиќ, д-р Александар Фира, Мустафа Сефо, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, Душан Штрбац, Иван Франко, д-р Васил Гривчев, Јаким Спиrowsки, Славко Кухар, Радко Мочивник и Милосав Стиновиќ.

У-бр. 259/83  
11 април 1984 година  
Белград

Претседател  
на Уставниот суд на Југославија,  
Воислав Ракиќ, с. р.

### ОДЛУКА

**ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЧЛЕН 29 СТАВ 1 ТОЧКА 4 НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА И РАСПРЕДЕЛБА НА СТАНОВИ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ОПРЕМУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНА СТОЛАРИЈА, ЕНТЕРИЕРИ И ПЛАКАРИ „8 СЕПТЕМБАР“ МОДРИЧА**

1. Во оспорениот член 29 став 1 точка 4 на овој правилник е пропишано:

а) за секоја навршена година работен стаж во Основната организација во состав на Работната организација - 30 бодови и

б) за секоја година работен стаж надвор од основната организација - 18 бодови.

Во точка в) на овој член од Правилникот е пропишано дека кога работникот навршил повеќе години на работен стаж во основна организација во состав на Работната организација а не му е решено прашањето со доделување на стан според мерилата од овој правилник, му се додаваат 300 бодови.

2. Уставниот суд на Југославија, по дадената иницијатива, со решението од 14 септември 1983 година, поведе постапка и по спроведената постапка оцени дека различното вреднување на годините на работниот стаж за давање станови на користење на работниците, пропишано со наведените одредби од Правилникот, не е во согласност со Уставот на СФРЈ.

Причините за донесување на оваа одлука се утврдени во точка 4 од Одлуката на Уставниот суд на Југославија У-број 144/79 од 5 октомври 1983 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/83).

3. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ, на седницата од 11 април 1984 година со мнозинство гласови донесе

### Одлука

1. Се укинуваат одредбите на член 29 став 1 точка 4 од Правилникот за користење на средствата за станбена изградба на работниците во Основната организација на здружен труд за производство и опремување на градежна столарија, ентериери и плакари „8 септембар“ Модрича од 27 јуни 1980 година.

2. Оваа одлука да се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и на начинот на кој е објавена во наведената организација на здружен труд.

Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлука во состав: претседателот на Судот Воислав Ракиќ и судиите: д-р Јосиф Трајковиќ, д-р Александар Фира, Мустафа Сефо, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, Душан Штрбац, Иван Франко, д-р Васил Гривчев, Јаким Спиrowsки, Славко Кухар, Радко Мочивник, Милосав Стиновиќ.

У-бр. 301/83  
11 април 1984 година  
Белград

Претседател  
на Уставниот суд на Југославија,  
Воислав Ракиќ, с. р.

### ОДЛУКА

**ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА ДЕЛОТ V ТОЧКА Б „БИРО ЗА ОПЕРАТИВЕН ИНЖЕНЕРИНГ“ ОД ТАБЕЛАТА НА РАБОТИТЕ И РАБОТНИТЕ ЗАДАЧИ, ИЗРАЗЕНИ ВО БОДОВИ, ЗА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА „ИНСТИТУТ ЗА ОЛОВО И ЦИНК - ТРЕПЧА“ ВО ЗВЕЧАН**

1. Општествениот правобранител на самоуправувањето на Општина Титова Митровица поведе пред Уставниот суд на Југославија постапка за оценување на уставноста и законитоста на делот V точка б „Биро за оперативен инженеринг“ од Табелата на работите и работните задачи, изразени во бодови, за Работната организација „Институт за олово и цинк - Трепча“ во Звечан.

Во предлогот се наведува дека оспорениот дел од Табелата е во спротивност со законот и несогласен со уставот, зашто работите и работните задачи, означени како „сложени работи на подготовка, изградба и надзор“ во Бирото за оперативен инженеринг при Институтот, се вреднуваат според научното и стручно знаење а не според резултатите од трудот на работниците.

2. Табелата на работите и работните задачи, изразени во бодови е составен дел на Правилникот за стекнување и распределба на доходот, за распоредување на чистиот доход и за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и другите примања на Работната организација „Институт за олово и цинк - Трепча“ Звечан.

Со Табелата се утврдени називите на работите и работните задачи, како и појдовните вредности на работите и работните задачи. Тие појдовни вредности се определени според критериумите - групите на работни задачи: „сложеноста на работите, одговорноста на работа, условите за работа и напорите на работа.“ На секој од овие критериуми му е дадена соодветна група и број бодови, со цел врз основа на тоа да се даде и збир на бодовите.

Со оспорениот дел од Табелата е пропишано дека во Бирото за оперативен инженеринг работите и работните задачи се „сложени работи на подготовка, изградба и надзор“, што инаку со Табелата не се поблиску дефинирани, ниту се во истата алинеја на точка б групирани сите според сложеноста на работите од V - XII група со распон на бодовите од 580 до 950, односно со распон на вкупниот број бодови од 680 до 1.110.

3. Уставниот суд на Југославија зазеде став дека работниците во основната организација на здружен труд, согласно со чл. 20 и 21 од Уставот на СФРЈ, имаат самоуправно право да ги утврдуваат основите и мерилата за распоредување на доходот и средствата за лични доходи.

Оценувајќи го оспорениот Табеларен дел од Правилникот во контекстот со останатите одредби на Правилникот, Судот установи дека според пропишаните критериуми и мерила за распределба на средствата за лични доходи на работниците може да им се обезбеди мерење и вреднување на извршениот труд на секој работник зависно од квалитетот и квантитетот на остварениот труд, потоа дека покрај одговорноста, условите за работа и напорот во работата, сложеноста на работите и работните задачи е еден од критериумите за распределба односно за вреднување на трудот и резултатите од трудот, при што научните и стручните звања се земаат како мерила за степенот на интензитетот на сложеноста на работите.

4. Врз основа на наведената и утврдената фактичка состојба, Судот наоѓа дека и уредувањето на односите во оспорениот табеларен дел од Правилникот е работа на самоуправната регулатива на работните луѓе и дека таквото уредување е согласно со Уставот на СФРЈ.

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ и член 29 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 18 април со мнозинство гласови донесе,

#### О д л у к а

Се одбива предлогот на Општествениот правобрани- тел на самоупраувањето на Општина Титова Митровица Судот да утврди дека не е согласен со Уставот делот V точка 6 „Биро за оперативен инженеринг“ од Табелата на работите и работните задачи, изразени во бодови, за работната организација „Институт за олово и цинг - Трелча“ во Звечан.

Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлука во состав: претседателот на Судот Воислав Ракиќ и судиите: д-р Јосиф Трајковиќ, д-р Александар Фира, Мустафа Сефо, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, Душан Штрбац, Иван Франко, Јаким Спировски, Славко Кухар, Радко Мочивник и Милосав Стивиќ.

У-бр. 288/83  
18 април 1984 година  
Белград

Претседател  
на Уставниот суд на Југославија,  
Воислав Ракиќ, с. р.

#### О Д Л У К А

**ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА НА ЧЛЕН 24 СТАВ 1 ТОЧКА 1 ОД САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПРАШАЊА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗАЕДНИЧКИТЕ СЛУЖБИ ПРИ ТЕКСТИЛНИОТ КОМБИНАТ „БОРИС КИДРИЧ“, ОД ЗАДАР, ОД 27 МАРТ 1980 ГОДИНА**

1. Со оспорената одредба на член 24 став 1 точка 1 од Самоуправната спогодба за решавање на станбените прашања на работниците во Работната заедница на заедничките служби при Текстилниот комбинат „Борис Кидрич“, од Задар, пропишано е дека работникот за работниот стаж остварен надвор од Комбинатот добива 1/3 од бодот за секоја полна година работен стаж.

2. Оценувајќи ја уставноста на оспорената одредба од Самоуправната спогодба, Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 9 мај 1984 година, врз основа на член 375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ и член 13 став 1 точка 2 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, со мнозинство гласови донесе

#### О д л у к а

Се укинува одредбата на член 24 став 1 точка 1 од Самоуправната спогодба за решавање на станбените прашања на работниците во Работната заедница на заедничките служби при Текстилниот комбинат „Борис Кидрич“, од Задар, од 27 март 1980 година.

Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“, и на начинот на кој е објавен овој самоуправен општ акт.

Причините за ваквата одлука се дадени во одлуката на Уставниот суд на Југославија У-бр. 249/81 од 11 јули 1983 година, што е објавена во „Службен лист на СФРЈ“ бр. 62/83 од 9 декември 1983 година.

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во состав: претседателот на Уставниот суд на Југославија Воислав Ракиќ, и судиите: Божидар Булатовиќ, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, Славко Кухар, Радко Мочивник, Мустафа Сефо, Јаким Спировски, Милосав Стијовиќ, д-р Јосиф Трајковиќ, Рамадан Враниќи.

У-бр. 01 117/81  
9 мај 1984 година  
Белград

Претседател  
на Уставниот суд на Југославија,  
Воислав Ракиќ, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во Законот за измени и дополненија на Законот за Царинската тарифа, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/84, се поткраднале долунаведените грешки, та се дава

#### И С П Р А В К А

**НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА**

1. Во тар. број 82.04 во точка 5 треба да стои стапката: „14“.

2. Во тар. број 87.02 наместо зборовите: „во точка 3 одредба“ треба да стојат зборовите: „во точка 3 уводната реченица, во одредбата“.

Од Секретаријатот за законодавство на Собранието на СФРЈ.

#### О Д Л И К У В А Њ А

#### У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО  
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА  
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

Од СР Босна и Херцеговина

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ  
ЗРАЦИ

Рачетовиќ Које Бранко;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Ајанић Хасани Суљо, Рудар Душана Љубо, Рајлић Јована Јовица;

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

#### СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Бећа Алије Мурат, Љубунчић Салих, Марић Халила Мехмед, Мустајбеговић Мухарема Омер;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Бјелобаба-Бокан Симе Милица, Буратовић Марка Томислав, Голубовић Бешира Џанан, Хаирлић Бешира Махмут, Матић Пеје Иван, Мичић Саве Јован, Османовић Османа Нурага, Прче Филипа Лазар, Туњић Боже Матија, Видовић Мије Фрањо;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Алагић Ахмета Сакиб, Алтумбабић Рахмана Хусеин, Ашчић Шачира Абдулах, Авдић Авде Осман, Башић Анте Станислав, Бекрић Смаје Реџо, Блажевић Стјепе Рудо, Чeko Дане Веско, Дрљић Пејо Јаков, Џемила Ибре Зулфр, Ђулић Хусеина Мехмед, Ђуричковић-Џвијановић Симе Милица, Гаврић Живана Србо, Градашчевић Мехмеда Џевад, Хашић Мехмеда Хасан, Хамбираловић Авде Хусеин, Хрле Хамида Кемал, Илић-Таминчић Јакова Загорка, Ивошевић Петра Љубиша, Јахијагић Алије Мујо, Јањош Саве Перо, Калабић Сулејмана Салих, Каностревац Неђе Владо, Крајиновић Османа Сејдо, Кривокапић Ђорђе Бранко, Махмут-Чехајић Азима Ахмет, Моралић Мухамеда Хусеин, Мусић Османа Мехмед, Мустафић Бега Кадир, Окановић Мехмеда Едхем, Омерефендић-Хаџиефендић Јакута, Параш Пере Сретко, Поњавић Ризаха Авдо, Поздарац-Буљан Илије Неда, Пушкар Але Алија, Радаковић Лазара Марко, Рукавина-Маруновић Мате Луца, Сарајлија Мухарема Шериф, Сеферовић Ибрахима Назмија, Симић Душана Раде, Скендеровић Нурије Нешет, Спасојевић-Стакић Уроша Борисавка, Стефановић Борисава Јован, Супић Рајка Вукашин, Шабии Хусеина Хусеин, Шехић Хамзе Хазиф, Шукић Николе Видоје, Табудић Јусе Салко, Тадић Михајла Милорад, Татарагић Асима Хиба, Зукић Неџиба Мехмед;

- за залагање во социјалистичката изградба на земјата

#### СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Бабић-Савић Мике Миленија, Деспотовић Славка Драго, Ибрић Тахира Осман, Катић Николе Вилко, Лукић-Хромиш Андрије Амалија, Мешановић Асима Сафет, Мурић Хамзе Сулејман, Радојчић-Илинчић Љубана Љубица, Рађа-Жугић Мијајла Милијана, Салихбашић Џемала Мухамед, Савић Стевана Ђоко, Шећеровић-Ширбеговић Смаила Азра, Васиљевић Блажена Миливоје;

- за залагање и постигнати успеси во работата

#### СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Алагић Бегана Рефик, Алић Хасана Ибрахим, Бајрамовић Хасана Омер, Бегич-Делькић Мује Рефија, Диздаревић Реџе Асим, Ђулић Хазима Изет, Елезовић Суле Назиф, Хаџалић Ибрахима Ибрага, Хајдуковић Косте Рушан, Халидовић Хазима Мирадиф, Хорозовић Мехе Ибрахим, Имширпашић Дервиша Муриз, Изеровски Ирфана Душан, Јефтенић Дишана Станко, Кендић Шерифа Сулејман, Мартић Милоша Јован, Михајловић-Фазлић Раме Ханифа, Мујкић Мустафа Шефко, Мургић Дерво Енвер, Обрадовић Мује Халил, Стевановић-Радисављевић Стојана Радица, Суљић Хасана Кадира;

- за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

#### СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Хошић Хамида Зухдија, Кесеровић Хасана Изет, Коњић Мехмеда Шефик, Мемич Реџе Хасан, Мржљак Хасана Салих, Томковић Васе Бранко;

О д С Р С р б и ј а

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Иконић Миливоја Милутин, Раденковић Драгутина Радован;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Јечменица Велисава Станоје, Марковић Бошка Бранислав;

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

#### СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Радојевић Ђуре Младенка;

- за залагање и постигнати успеси во работата

#### СО МЕДЕЛ НА ТРУДОТ

Стејанић Живана Томислав.

Бр. 89  
7 октомври 1983 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на СФРЈ,  
Мика Шпиљак, с. р.

<b>СОДРЖИНА :</b>		Страна	Страна
279. Уредба за дополнително на Уредбата за условите под кои општествените правни лица можат да користат и да плаќаат услуги на превоз што ги вршат странски железници во меѓународниот железнички сообраќај	775	295. Договор за измени и дополнително на Договорот за утврдување и процена на штетите од елементарни непогоди	794
280. Уредба за измена и дополнително на Уредбата за полагање депозит на динарите што граѓаните имаат право да ги изнесат од Југославија	775	296. Договор за измени и дополнително на Договорот за формирање средства на солидарноста на народите и народностите на Југославија и на републиките и автономните покраини за отстранување на последици од елементарни непогоди	795
281. Уредба за измена и дополнително на Уредбата за зголемување, намалување, односно укинување на стапките на основниот данок на промет на определени производи	776	297. Договор за измени и дополнително на Договорот за давање средства на солидарноста на републиките и автономните покраини за давање меѓусебна помош заради отстранување на последиците од земјотрес или поплави од поголеми размери	796
282. Одлука за начинот на формирање на цените за нафта и нафтени деривати	776	Одлука за оценување на уставноста на одредбите од член 24 став 2 точка 3 на Правилникот за решавање на станбените потреби на работниците во Основната организација на здружен труд за меѓународен и меѓуградски сообраќај во составот на Работната организација „Ласта“ во Белград од 25 декември 1980 година	797
283. Одлука за определување на највисокото ниво на цените за превоз на патуници и стоки на пругите на југословенските железници	780	Одлука за оценување на уставноста на одредбите од член 42 став 1 точка 11 на Одлуката на Собранието на општина Ниш за поставување на помали монтажни објекти на територијата на општина Ниш	797
284. Одлука за определување на луки и пристаништа наменети за меѓународен сообраќај	780	Одлука за оценување на уставноста на одредбите од член 56 ст. 2 и 3 на Самоуправната спогодба за заедничките основи и мерила за задоволување на станбените потреби на работниците во основните организации на здружен труд и работните заедници во состав на Работната организација „Југовнил“ во Каштел Сукурац од 10 јуни 1981 година	798
285. Одлука за дополнително на Одлуката за височината на давачката за царинско евидентирање во 1984 година	771	Одлука за оценување на уставноста на одредбите од член 32 на Правилникот за условите и начинот на користење на средствата на Фондот на заедничка потрошувачка на Основната организација на здружен труд Здравствена служба на Градскиот завод за итна медицинска помош во Белград од 11 септември 1970 година	799
286. Одлука за дополнително на Одлуката за определување на стоките на кои се плаќа посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки во 1984 година	781	Одлука за оценување на уставноста на одредбите од член 29 став 1 точка 4 на Правилникот за користење на средствата за станбена изградба и распоредба на станови на работниците во Основната организација на здружен труд за производство и опремување на градежна столарија, ентериери и плакани „8 септембар“ Модрича	799
287. Одлука за укинување на царинската стапка на увозот на определени производи во 1984 година	781	Одлука за оценување на уставноста и законитоста на делот V точка 6 „Биро за оперативен инженеринг“ од Табелата на работите и работните задачи, изразени во бодови, за Работната организација „Институт за олово и цинк - Трепча“ во Звечан	799
288. Одлука за отворање Амбасада на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Никарагва	781	Одлука за оценување на уставноста на одредбата на член 24 став 1 точка 1 од Самоуправната спогодба за решавање на станбените прашања на работниците во Работната заедница на заедничките служби при Текстилниот комбинат „Борис Кидрич“, од Задар, од 27 март 1980 година	800
289. Одлука за формирање Комисија за координација на соработката помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Европската економска заедница (ЕЕЗ), Европската зона на слободна трговија (ЕФТА) и Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД)	782	Исправка на Законот за измени и дополнително на Законот за Царинската тарифа	800
290. Решение за утврдување на специфична опрема, уреди и инструменти, на резервни делови и потрошен материјал за користење на таа опрема за организациите на здружен труд во областа на здравството, како и за граѓаните за лична употреба што се ослободени од плаќање царина	782	Одликувања	800
291. Правилник за начинот на составување пресметка на обртните средства и на изворите на обртни средства	788		
292. Список на организациите на здружен труд во областа на здравството што ги исполнуваат условите за извршувањето на определени работи кои се однесуваат на пресадување делови на човечкото тело заради лекување	793		
293. Правилник за дополнително на Правилникот за службената облека на работниците на органите на царинската служба	793		
294. Решение за спроведување на статистичкото истражување „Извештај за складишните капацитети во стопанството (Трг-42) - петгодишно, од 1984 година“	794		